



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 28 декември 1979
Скопје
Број 42 Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 24 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

513.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1980 ГОДИНА

Се прогласува Републичкиот буџет за 1980 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1979 година.

Број 08-3342
27 декември 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ ЗА 1980 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Републичкиот буџет за 1980 година содржи:

Приходи	5.885.500.000 динари
Расходи	5.885.500.000 динари

Приходите од став 1 на овој член се формираат од:

1. Изворни приходи во износ од	3.896.000.000 динари
2. Дополнителни средства од федерацијата	1.989.500.000 динари

Приходите од став 1 на овој член се распоредуваат за:

— општи општествени потреби на Републиката	3.377.000.000 динари
— придонес за федерацијата	2.098.500.000 динари
— компензација за покривање на дел од трошоците во железничкиот сообраќај и кај цената на струјата од термоелектраните	210.000.000 динари
— помош на општините за отстранување на последиците од поплавите	200.000.000 динари

Член 2

Во постојаната резерва на СР Македонија се издвојуваат 50.000.000 динари од вкупните приходи на Републичкиот буџет за 1980 година, намалени за придонесот на Републиката за Буџетот на федерацијата и дополнителните средства на општините.

Член 3

Приходите по извори и видови и расходите по основни намени се утврдуваат со Билансот на приходите и расходите на Републичкиот буџет за 1980 година во следните износи:

БИЛАНС

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1980 ГОДИНА

I. ПРИХОДИ

Класификационен број Форма на приходите	Средства	Износ	
		Потформа на прих.	Форма на прих.
1	2	3	4
1. НЕПОСРЕДНИ — ИЗВОРНИ ПРИХОДИ			
ВИД 01 — ДАНОК НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД			
01—1	Данок на доход на организациите на здружениот труд	460.000.000	460.000.000
	Вкупно Вид 01:		460.000.000
ВИД 02 — ДАНОЦИ ОД ЛИЧЕН ДОХОД			
02—1—1	Републички данок од личен доход на работниците	200.000.000	
02—1—2	Републички данок на примањата од продолжена работа и од работен однос на пензионерите	39.000.000	
02—3	Републички данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност	35.000.000	274.000.000
	Вкупно Вид 02:		274.000.000

1	2	3	4
ВИД 03 — ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ И НА ПРОМЕТОТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА			
03—1	Основен данок на промет на производи	2.632.000.000	
03—2	Посебен републички данок на промет на производи	454.000.000	3.086.000.000
	Вкупно Вид 03:		3.086.000.000
ВИД 05 — ТАКСИ			
05—4	Такси на вода	28.000.000	28.000.000
	Вкупно Вид 05:		28.000.000
ВИД 07 — ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ПРИХОДИ			
07—1	Приходи според посебни прописи	27.000.000	
07—2	Приходи на републичките органи и организации	11.000.000	
07—4	Други приходи	10.000.000	48.000.000
	Вкупно Вид 07:		48.000.000
	ВКУПНО НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ		3.896.000.000
2. ПРИМЕНИ ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА			
ВИД 08 — ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА ОД ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ			
08—2	Дополнителни средства	1.989.500.000	1.989.500.000
	Вкупно Вид 08:		1.989.500.000
	ВКУПНО:		5.885.500.000

II. РАСХОДИ

Класификационен број		РАСХОДИ ОДНОСНО РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	И з н о с	
Распоредна група	Распоредна подгрупа		Распоредна подгрупа	Распоредна група
1	2	3	4	5
ОСНОВНА НАМЕНА 01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
01—1	Средства од кои работните заедници на републичките органи и организации стекнуваат доход		487.719.000	
01—2	Материјални трошоци		277.254.000	
01—3	Посебни намени		259.378.000	1.024.351.000
	Вкупно основна намена 01:			1.024.351.000
ОСНОВНА НАМЕНА 02 — НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА				
02—2	Народна одбрана		279.100.000	279.100.000
	Вкупно основна намена 02:			279.100.000
ОСНОВНА НАМЕНА 03 — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
03—1	Тековни вложувања		372.376.000	
03—2	Отплата на анuitети		60.000.000	432.376.000
	Вкупно основна намена 03:			432.376.000
ОСНОВНА НАМЕНА 04 — ПОТТИКНУВАЊЕ РАЗВОЈОТ НА СТОПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА				
04—2	Компензации, премии, регреси и надоместок		360.000.000	
04—4	Други средства за поттикнување развојот на стопанството и интервенции во стопанството		53.900.000	413.900.000
	Вкупно основна намена 04:			413.900.000

1	2	3	4	5
	ОСНОВНА НАМЕНА 05 — ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ			
05—1	Придонес на Републиката за буџетот на федерацијата	2.098.500.000		
05—2	Дополнителни средства	827.225.000		2.925.725.000
	Вкупно основна намена 05:			2.925.725.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ			
06—1	Непосредно финансирање			
06—1—1	Образование	47.730.000		
06—1—2	Наука	10.204.000		
06—1—3	Култура	21.030.000		
06—1—6	Социјална заштита	178.985.000		
06—1—8	Здравствена заштита	102.166.000		
06—1—9	Пензиска и инвалидска заштита	220.000.000		580.115.000
	Вкупно основна намена 06:			580.115.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 07 — ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ			
07—2	Општествено-политички и општествени организации	144.629.000		144.629.000
	Вкупно основна намена 07:			144.629.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 08 — ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА			
08—1	Издвојување во постојаната резерва на Републиката	50.000.000		
08—2	Тековна буџетска резерва	25.304.000		75.304.000
	Вкупно основна намена 08:			75.304.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 09 — ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ ОД МИНАТИТЕ ГОДИНИ			
09—4	Обврски по задолжување од минатите години	10.000.000		10.000.000
	Вкупно основна намена 09:			10.000.000
	ВКУПНО РАСХОДИ (од 01 до 09):			5.885.500.000

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

Член 4

Расходите во износот од 5.885.500.000 динари, кои се искажани по основни намени во Билансот на приходите и расходите на Републичкиот буџет

се распоредуваат по носители, корисници и поблиски намени во посебниот дел на Републичкиот буџет за 1980 година кој гласи:

РАЗДЕЛ 1 — ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број на позицијата	Распоредна група и ли подгрупа	ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА	И з н о с	
			на позицијата	на основната намена
1	2	3	4	5
	01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ			
1 01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница		3.682.000	
2 01—1	Средства за заедничка потрошувачка		199.000	
3 01—2—1	Материјални трошоци		620.000	
4 01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници		5.681.000	
5 01—3	Трошоци за приеми и пречеци		200.000	10.382.000
	03 — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ			
6 03—1	За набавка на опрема		100.000	100.000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции од 1 до 6):			
				10.482.000

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
	За работната заедница		3.881.000	
	За функцијата на органот		6.601.000	
	ВКУПНО:		10.482.000	

РАЗДЕЛ 2 — СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

7	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	21.855.000	
8	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	691.000	
9	01—2—1	Материјални трошоци	6.460.000	
10	01—2	Амортизација	891.000	
11	01—2	Патни и дневни трошоци на избрани и именувани лица и паушали на делегати	6.400.000	
12	01—2	Трошоци за избори на републички делегати	200.000	
13	01—2	Печатење на стенографски белешки	345.000	
14	01—2	Трошоци за преведување на јазиците на народностите	50.000	
15	01—2	Трошоци за надворешни лица што учествуваат во работата на телата на Собранието	550.000	
16	01—2	Трошоци за издавање и испраќање на „Делегатски информатор“	2.845.000	
17	01—3—1	Лични примања на функционерите и на раководните работници	25.403.000	
18	01—3	Трошоци за приеми и пречеци	600.000	66.090.000

03 — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

19	03—1	За набавка на опрема, адаптација и реконструкција на работните простории	2.000.000	
20	03—1	Одржување на опремата во печатницата и композер-системот	500.000	2.500.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции од 7 до 20):				68.590.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За работната заедница	22.546.000
За функцијата на органот	46.044.000
ВКУПНО:	68.590.000

РАЗДЕЛ 3 — СОВЕТ НА РЕПУБЛИКАТА

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

21	01—2—1	Материјални трошоци	153.000	
22	01—3	Трошоци за приеми и пречеци	45.000	
23	01—3—1	Лични примања на функционерите и на раководните работници	10.573.000	10.771.000

03 — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

24	03—1	За набавка на опрема	70.000	70.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции од 21 до 24):				10.841.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За функцијата на органот	10.841.000
ВКУПНО:	10.841.000

РАЗДЕЛ 4 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ГЛАВА 1 — ИЗВРШЕН СОВЕТ

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

25	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	29.671.000	
----	------	---	------------	--

1	2	3	4	5
26 01—1	Средства за заедничка потрошувачка		977.000	
27 01—2—1	Материјални трошоци		2.760.000	
28 01—2	Амортизација		2.000.000	
29 01—2	Надоместок за надворешни соработници		200.000	
30 01—2	Патни и дневни трошоци		2.000.000	
31 01—2	Материјални трошоци на Републичкиот центар за известување и тревожење		500.000	
32 01—2	Материјални трошоци за работа на Републичкиот совет за општествено уредување и развој и на Републичкиот совет за стопански развој и економска политика		200.000	
33 01—2	Трошоци за одржување на објектите за потребите на Републиката		15.000.000	
34 01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници		35.604.000	
35 01—3	Трошоци за приеми и пречеци		2.000.000	90.912.000
03 — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
36 03—1	За набавка на опрема за републичките органи на управата		2.000.000	
37 03—1	За набавка на опрема за објектите за потребите на Републиката и за инвестиционо одржување на објектите и на превозните средства		7.000.000	
38 03—1	Сервис на авионот		2.000.000	
39 03—2	Анuitети за авионот		5.000.000	16.000.000
06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ				
40 06—1—1	Учество во Титовиот фонд		240.000	240.000
ВКУПНО ГЛАВА 1 (позиции од 25 до 40):				107.152.000
ГЛАВА 2 — СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
41 01—1	Лични доходи за работниците во работната заедница		1.915.000	
42 01—1	Средства за заедничка потрошувачка		48.000	
43 01—2—1	Материјални трошоци		185.000	
44 01—2	Амортизација		25.000	
45 01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници		985.000	
46 01—3	Трошоци за подготвување на кадри за работа во сојузната управа и во ССНР		1.800.000	4.958.000
ВКУПНО ГЛАВА 2 (позиции од 41 до 46):				4.958.000
ГЛАВА 3 — БИРО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
47 01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница		1.360.000	
48 01—1	Средства за заедничка потрошувачка		37.000	
49 01—2—1	Материјални трошоци		199.000	
50 01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници		990.000	2.586.000
ВКУПНО ГЛАВА 3 (позиции од 47 до 50):				2.586.000
ГЛАВА 4 — СОВЕТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА				
03 — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
51 03—1	За откуп и изградба на станови за Македонците од егејскиот дел на Македонија и за други повратници		20.000.000	20.000.000

1	2	3	4	5
06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ				
52	06—1—6	Социјални помошти на повратници Македонци од егејскиот дел на Македонија	7.000.000	7.000.000
ВКУПНО ГЛАВА 4 (позиции од 51 до 52):				27.000.000

ГЛАВА 5 — УРЕД ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА

53	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	2.864.000	
54	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	51.000	
55	01—2—1	Материјални трошоци	180.000	
56	01—2	Амортизација	10.000	
57	01—2	Акции, проекти и студии	350.000	3.455.000
ВКУПНО ГЛАВА 5 (позиции од 53 до 57)				3.455.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции од 25 до 57):				145.151.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За работната заедница	36.923.000	
За функцијата на органот	108.228.000	
ВКУПНО:	145.151.000	

РАЗДЕЛ 5 — УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА**01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ**

58	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	2.714.000	
59	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	72.000	
60	01—2—1	Материјални трошоци	416.000	
61	01—2	Амортизација	52.000	
62	01—2	Учество во трошоците за одржување на зградата	1.190.000	
63	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	3.216.000	7.660.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции од 58 до 63):				7.660.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За работната заедница	2.786.000	
За функцијата на органот	4.874.000	
ВКУПНО:	7.660.000	

РАЗДЕЛ 6 — МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ**01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ**

64	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	5.583.000	
65	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	132.000	
66	01—2—1	Материјални трошоци	2.500.000	
67	01—2	Амортизација	500.000	
68	01—3—1	Надоместок за академици и за административниот секретар	2.448.000	
69	01—3	Трошоци за приеми и пречеци	100.000	11.263.000

06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

70	06—1—2	За набавка на книги и списанија	760.000	
71	06—1—2	За студии и истражувања	400.000	
72	06—1—2	Симпозиуми, советувања и научни собири во земјата и во странство	720.000	
73	06—1—2	Надоместок за прекувремени ангажирања на вработените	240.000	
74	06—1—2	Совет на академиите	110.000	

1	2	3	4	5
75	06—1—2	За издавачка дејност	1.500.000	
76	06—1—2	Откуп на уметнички дела, ракописи, архивска граѓа и микрофилмување на ретки и на старопечатени книги	300.000	4.030.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции од 64 до 76):				15.293.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
		За работната заедница	5.715.000	
		За функцијата на органот	9.578.000	
ВКУПНО:			15.293.000	
РАЗДЕЛ 7 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
77	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	5.947.000	
78	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	143.000	
79	01—2—1	Материјални трошоци	1.130.000	
80	01—2	Амортизација	30.000	7.250.000
02 — НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА				
81	02—2	За посебни намени	5.100.000	5.100.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции од 77 до 81):				12.350.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
		За работната заедница	6.090.000	
		За функцијата на органот	6.260.000	
ВКУПНО:			12.350.000	
РАЗДЕЛ 8 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
82	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	170.496.000	
83	01—2—1	Материјални трошоци	19.000.000	
84	01—2	Амортизација	18.989.000	
85	01—2	Совет за безбедност на сообраќајот	700.000	
86	01—2	За назначување и опремување на нови работници во РСВР и во општинските органи за внатрешни работи	8.000.000	
87	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	2.431.000	219.616.000
02 — НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА				
88	02—2	За посебни намени	47.000.000	47.000.000
03 — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДОТ И НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
89	03—1	За набавка на опрема и за други потреби од Програмата	26.000.000	
90	03—1	Државни врски	14.000.000	
91	03—1	За станови на работници во РСВР	8.500.000	
92	03—1	Почетни работи за воведување на матичен број со потребната опрема	1.500.000	
93	03—1	Проширување и адаптација на постојниот работен простор за инсталациите со опрема за греење и електрично напојување	1.500.000	
94	03—1	Набавка на безбедносна опрема за аеродромите	2.000.000	53.500.000

1	2	3	4	5
	05 — ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ			
95	05—2	Наменски средства за милицијата во општините	370.000.000	370.000.000
	06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ			
96	06—1—1	Трошоци за Центарот за образование на кадри за безбедност и за општествена самозаштита	43.000.000	43.000.000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции од 82 до 96):			733.116.000
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
		За работната заедница	170.496.000	
		За функцијата на органот	562.620.000	
		ВКУПНО:	733.116.000	

РАЗДЕЛ 9 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО

	01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ			
97	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	4.990.000	
98	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	110.000	
99	01—2—1	Материјални трошоци	660.000	
100	01—2	Амортизација	20.000	
101	01—2	Надоместок на лицата за неоправдано поминато време во притвор и во истражен затвор	600.000	
102	01—2	Надоместок за издршка на осудени и притворени лица во Републиката и надвор од неа и други трошоци	1.600.000	
103	01—2	Надоместок на трошоци за судско-медицински вештачења	400.000	
104	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	614.000	
105	01—3	Надоместок на комисији за правосудни испити и за испити за судиите за прекршоци	350.000	9.344.000
	06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ			
106	06—1—1	Трошоци за стручни советувања и стручно усовршување	300.000	300.000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции од 97 до 106):			9.644.000
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
		За работната заедница	5.100.000	
		За функцијата на органот	4.544.000	
		ВКУПНО:	9.644.000	

РАЗДЕЛ 10 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

	01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ			
107	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	10.950.000	
108	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	248.000	
109	01—2—1	Материјални трошоци	1.060.000	
110	01—2	Надоместок на Службата за општествено книговодство и трошоци за изработка на Републичкиот буџет и завршната сметка	1.000.000	
111	01—2	Средства за назначување на приправници	4.000.000	
112	01—2	За намирување на трошоците околу одржувањето на работните простории	1.500.000	
113	01—2	Трошоци за меѓународна соработка	200.000	
114	01—2	Учество во финансирањето на потребите на Здружниот сојуз на Македонија	2.500.000	
115	01—2	Учество во Фондот на солидарноста со неразвиените земји и земјите во развој	45.000.000	
116	01—2	Надоместок за поопштествени имоти	70.000	
117	01—2	Печатење на образци за наплата на мандатни казни од прекршоци	300.000	
118	01—3—1	Лични доходи на функционерите и раководните работници	3.552.000	70.380.000

1	2	3	4	5
	02 — НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА СА-МОЗАШТИТА			
119	02—2	Средства за општонародна одбрана	214.000.000	214.000.000
	03 — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ			
120	03—1	За изградба и опремување на објекти што се од општ интерес на Републиката	173.000.000	
121	03—1	Обврски по користени кредити за нестопански инвес-тиции	100.000.000	
122	03—2	За отплата на анuitети по користени кредити и заеми	55.000.000	328.000.000
	04 — ПОТТИКНУВАЊЕ РАЗВОЈОТ НА СТОПАНСТ-ВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ ПОВРЗИОТ РАЗ-ВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-НИТЕ ПОДРАЧЈА			
123	04—2	Средства за регреси, премии и компензации	150.000.000	
124	04—2	Средства за компензации	210.000.000	360.000.000
	06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ			
125	06—1—9	Средства за извршување на обврските на Републи-ката за посебни додатоци кон пензиите како и за обврските по основ на пензиско-инвалидско осигуру-вање, утврдени со закон	200.000.000	200.000.000
	08 — ИЗДВОЈУВАЊЕ ЗА РЕЗЕРВИТЕ НА РЕПУБ-ЛИКАТА			
126	08—1	Издвојување во постојаната резерва на Републиката	50.000.000	
127	08—2	Тековна буџетска резерва	25.304.000	75.304.000
	09 — ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА И ОБ-ВРСКИ ОД МИНАТИТЕ ГОДИНИ			
128	09—4	Обврски од минатите години	10.000.000	10.000.000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции од 107 до 128):			1.257.684.000
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
	За работната заедница		11.198.000	
	За функцијата на органот		1.246.486.000	
	ВКУПНО:		1.257.684.000	

РАЗДЕЛ 11 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТОСТО-ПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР

ГЛАВА 1 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОП-ШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

129	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	4.086.000	
130	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	86.000	
131	01—2—1	Материјални трошоци	805.000	
132	01—2	Амортизација	40.000	
133	01—2	За одржување на бараките	450.000	
134	01—3—1	Лични доходи на функционерите и раководните ра-ботници	1.291.000	6.758.000
	ВКУПНО ГЛАВА 1 (позиции од 129 до 134):			6.758.000

1	2	3	4	5
ГЛАВА 2 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
135	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	1.411.000	
136	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	40.000	
137	01—2—1	Материјални трошоци	281.000	
138	01—2	Амортизација	27.000	
139	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	921.000	2.680.000
ВКУПНО ГЛАВА 2				
(позиции од 135 до 139):				2.680.000

ГЛАВА 3 — ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
140	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	922.000	
141	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	29.000	
142	01—2—1	Материјални трошоци	443.000	
143	01—2	Амортизација	40.000	
144	01—2	Надоместок за надворешни соработници и за услуги од други	50.000	
145	01—2	Трошоци за лабораториски испитувања на квалитетот на стоките	100.000	
146	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	923.000	2.507.000
06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ				
147	06—1—1	Специјализации, стручно усовршување и учество во меѓународни комисии	50.000	50.000
ВКУПНО ГЛАВА 3				
(позиции од 140 до 147):				2.557.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 11				
(позиции од 129 до 147):				11.995.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За работната заедница 6.574.000
За функцијата на органот 5.421.000

ВКУПНО: 11.995.000

РАЗДЕЛ 12 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
148	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	4.312.000	
149	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	121.000	
150	01—2—1	Материјални трошоци	1.060.000	
151	01—2	Амортизација	20.000	
152	01—2	Трошоци за користење и одржување на работните простории	1.100.000	
153	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	4.353.000	
154	01—3	Специјализации, стручни усовршувања и учество во мешовити комисии	100.000	11.066.000
06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ				
155	06—1—2	Дотација на Сеизмолошката опсерваторија	2.400.000	
156	06—1—2	Учество во трошоците на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија	1.024.000	3.424.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12				
(позиции од 148 до 156):				14.490.000

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
	За работната заедница		4.433.000	
	За функцијата на органот		10.057.000	
	ВКУПНО:		14.490.000	
РАЗДЕЛ 13 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО				
	01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ			
157	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	7.020.000	
158	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	159.000	
159	01—2—1	Материјални трошоци	1.450.000	
160	01—2	Амортизација	29.000	
161	01—2	Дијагностичко-прогностичка известувачка служба	120.000	
162	01—2	Субвенции за затревување на ерозивни ораници и за мелиорирање на ливади	9.400.000	
163	01—2	Надоместок за уништување на штетен дивеч	300.000	
164	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	2.504.000	20.982.000
	04 — ПОТТИКНУВАЊЕ РАЗВОЈОТ НА СТОПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА			
165	04—4	Финансирање на превентивата, законски обврски и соработка во земјата и странство	700.000	
166	04—4	Учество во финансирањето на огледни републички ловишта	1.000.000	
167	04—4	За финансирање на Програмата за унапредување на индивидуалното земјоделство	24.000.000	25.700.000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 13			
	(позиции од 157 до 167):			46.682.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
	За работната заедница		7.179.000	
	За функцијата на органот		39.503.000	
	ВКУПНО:		46.682.000	
РАЗДЕЛ 14 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ				
	01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ			
168	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	2.688.000	
169	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	78.000	
170	01—2—1	Материјални трошоци	800.000	
171	01—2	Амортизација	85.000	
172	01—3—1	Лични доходи на функционерите и раководните работници	2.100.000	5.751.000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 14			
	(позиции од 168 до 172):			5.751.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
	За работната заедница		2.766.000	
	За функцијата на органот		2.985.000	
	ВКУПНО:		5.751.000	
РАЗДЕЛ 15 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ				
	01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ			
173	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	2.176.000	
174	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	54.000	
175	01—2—1	Материјални трошоци	460.000	
176	01—2	Оцена на урбанистички планови	50.000	
177	01—2	Изработка на просторен план на Македонија — отплата на користен кредит	1.900.000	
178	01—3—1	Лични доходи на функционерите и раководните работници	952.000	5.592.000

1	2	3	4	5
06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ				
179	06—1—1	Трошоци за студии	200.000	
180	06—1—1	Учество во изработката на урбанистичка документација за помали населени места (села)	3.000.000	3.200.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции од 173 до 180):				8.792.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			2.230.000	
За функцијата на органот			6.562.000	
ВКУПНО:			8.792.000	
РАЗДЕЛ 16 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
181	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	3.498.000	
182	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	78.000	
183	01—2—1	Материјални трошоци	680.000	
184	01—2	Амортизација	20.000	
185	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	891.000	
186	01—3	Специјализации, студиски патувања, симпозиуми и семинари во земјата и во странство	130.000	5.297.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции од 181 до 186):				5.297.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			3.576.000	
За функцијата на органот			1.721.000	
ВКУПНО:			5.297.000	
РАЗДЕЛ 17 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
187	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	4.753.000	
188	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	110.000	
189	01—2—1	Материјални трошоци	570.000	
190	01—2	Амортизација	60.000	
191	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	2.150.000	7.643.000
06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ				
192	06—1—9	Пензиско осигурување на земјоделците	20.000.000	20.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции од 187 до 192):				27.643.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			4.863.000	
За функцијата на органот			22.780.000	
ВКУПНО:			27.643.000	
РАЗДЕЛ 18 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
193	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	4.020.000	
194	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	97.000	
195	01—2	Материјални трошоци	660.000	
196	01—2	Амортизација	7.000	
197	01—2	Материјални трошоци за Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста на младите	80.000	
198	01—2	За студии и збирка на прописи	300.000	
199	01—3—1	Лични доходи на функционерите и раководните работници	1.869.000	
200	01—3	Учество во финансирањето на публикации од сојузен карактер	120.000	7.153.000

1	2	3	4	5
06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ				
201	06—1—1	Учество во намиравање на трошоците за школување на децата на нашите сонародници во странство	200.000	
202	06—1—2	Педагошки совет	100.000	
203	06—1—2	Награди на ученици и студенти	200.000	
204	06—1—2	Награди „Гоце Делчев“	100.000	600.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18				
(позиции од 193 до 204):				7.753.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			4.117.000	
За функцијата на органот			3.636.000	
ВКУПНО:			7.753.000	

РАЗДЕЛ 19 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
205	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	1.747.000	
206	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	51.000	
207	01—2—1	Материјални трошоци	438.000	
208	01—2	Амортизација	19.000	
209	01—2	Трошоци за одржување на меморијални музеи	140.000	
210	01—3	Учество во реализацијата на Програмата за одбележување на 125-годишнината од раѓањето на Михајло Пупин	1.529.000	
211	01—3	Партиципација за издавање на „Енциклопедија на Југославија“	4.000.000	
212	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	1.538.000	9.462.000
03 — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
213	03—1	За извршување на програмски задачи	50.000	50.000
06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ				
214	06—1—3	Специјализации и усовршување во странство	1.500.000	
215	06—1—3	Трошоци за микрофилмување на историска граѓа	350.000	
216	06—1—3	Награди „11 Октомври“	500.000	
217	06—1—3	Награди „Климент Охридски“	180.000	
218	06—1—3	Дејност на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата	400.000	
219	06—1—6	Социјално осигурување на самостојните уметници	350.000	3.280.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19				
(позиции од 205 до 219):				12.792.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			1.798.000	
За функцијата на органот			10.994.000	
ВКУПНО:			12.792.000	

РАЗДЕЛ 20 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
220	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	6.361.000	
221	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	148.000	
222	01—2—1	Материјални трошоци	1.300.000	
223	01—2	Амортизација	200.000	
224	01—2	Трошоци за користење и одржување на работните простории	680.000	
225	01—2	Надоместок за второстепени комисии	315.000	
226	01—2	Надоместок на трошоците во врска со стручен надзор	1.440.000	
227	01—2	Трошоци за спроведување на Акционата програма за подобрување на санитетско-хигиенската и епидемиолошката состојба во СР Македонија	10.000.000	

1	2	3	4	5
228	01—3—1	Лични примања на функционерите и на раководните работници	3.157.000	
229	01—3	Надоместок за стручни испити за здравствените работници и за специјалистички испити	480.000	24.081.000
06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ				
230	06—1—6	Трошоци за соработка со меѓународни организации и институции во земјата	200.000	
231	06—1—6	Средства за реализација на Законот за цивилните инвалиди од војната	11.320.000	
232	06—1—6	Средства за реализација на Законот за заштита на семејствата чиј хранител е на задолжителна воена служба	23.000.000	
233	06—1—6	Финансирање на одделни облици на инвалидска заштита и материјално обезбедување на учесниците од НОВ	110.000.000	
234	06—1—6	Боречки додаток	7.000.000	
235	06—1—8	Трошоци за анализи и супер анализи	278.000	
236	06—1—8	Болнички трошоци за душевно болни	8.400.000	
237	06—1—8	Трошоци за задолжителни видови на здравствената заштита на населението	43.350.000	
238	06—1—8	Трошоци за задолжителна превентивна здравствена заштита	7.200.000	
239	06—1—8	Трошоци за здравствена заштита на странци	138.000	
240	06—1—8	Трошоци за здравствена заштита на учесници во НОВ	33.000.000	
241	06—1—8	Партиципација во спроведувањето на Програмата за намалување на високата смртност на доенчињата и на малите деца	9.800.000	253.686.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 20				
(позиции од 220 до 241):				277.767.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За работната заедница	6.509.000
За функцијата на органот	271.258.000
ВКУПНО:	277.767.000

РАЗДЕЛ 21 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ**01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ**

242	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	5.048.000	
243	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	135.000	
244	01—2—1	Материјални трошоци	1.064.000	
245	01—2	Амортизација	24.000	
246	01—2	Трошоци за погранични средби	1.000.000	
247	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	2.798.000	
248	01—3	За стручно усовршување, семинари и советувања	90.000	10.159.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21				
(позиции од 242 до 248):				10.159.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За работната заедница	5.183.000
За функцијата на органот	4.976.000
ВКУПНО:	10.159.000

РАЗДЕЛ 22 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ**01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ**

249	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	2.963.000	
250	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	70.000	
251	01—2—1	Материјални трошоци	426.000	
252	01—2	Трошоци за престој на странски и домашни новинари	531.000	
253	01—2	Трошоци за набавка на весници, списанија и „Тан-јут“	590.000	

1	2	3	4	5
254	01—2	Трошоци за издавачка дејност	2.703.000	
255	01—2	Трошоци за одделни радиоемисии и програми на странски јазици и на јазиците на народностите во СРМ	4.960.000	
256	01—2	Трошоци за информативно-пропагандна и културно-забавна дејност во странство	6.818.000	
257	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	1.244.000	20.305.000

06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

258	06—1—2	Награди „Мито Хацивасилев-Јасмин“	50.000	50.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 22				
(позиции од 249 до 258):				20.355.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За работната заедница	3.033.000
За функцијата на органот	17.322.000
ВКУПНО:	20.355.000

РАЗДЕЛ 23 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

259	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	3.456.000	
260	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	78.000	
261	01—2—1	Материјални трошоци	320.000	
262	01—2	Амортизација	15.000	
263	01—2	Трошоци на управната инспекција	150.000	
264	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	963.000	4.982.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 23				
(позиции од 259 до 264):				4.982.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За работната заедница	3.534.000
За функцијата на органот	1.448.000
ВКУПНО:	4.982.000

РАЗДЕЛ 24 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

265	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	7.445.000	
266	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	167.000	
267	01—2—1	Материјални трошоци	480.000	
268	01—2	Амортизација	30.000	
269	01—2	Трошоци за советувања, договарања и семинари	150.000	
270	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	1.518.000	9.790.000

06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

271	06—1—1	Елаборати и студии за подолгорочен развoтoк на одделни области и дејности	500.000	500.000
-----	--------	---	---------	---------

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24
(позиции од 265 до 271):

10.290.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За работната заедница	7.612.000
За функцијата на органот	2.678.000
ВКУПНО:	10.290.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 25 — РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНА ОДБРАНА				
	01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ			
272	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	7.457.000	
273	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	259.000	
274	01—2—1	Материјални трошоци	2.300.000	10.016.000
	02 — НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА			
275	02—2	За посебни намени	13.000.000	13.000.000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 25			
	(позиции од 272 до 275):			23.016.000
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
	За работната заедница			7.716.000
	За функцијата на органот			15.300.000
	ВКУПНО:			23.016.000

РАЗДЕЛ 26 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО

	01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ			
276	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	872.000	
277	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	21.000	
278	01—2—1	Материјални трошоци	400.000	
279	01—2	Трошоци за Комисијата за интегрална бонификација на реката Вардар и пловниот пат Дунав-Егејско Море	250.000	
280	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	650.000	2.193.000
	04 — ПОТТИКНУВАЊЕ РАЗВОЈОТ НА СТОПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА			
281	04—4	Решавање на водостопански проблеми од посебно значење за Републиката	1.200.000	
282	04—4	За финансирање на Водостопанската програма	27.000.000	28.200.000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 26			
	(позиции од 276 до 282):			30.393.000
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
	За работната заедница			893.000
	За функцијата на органот			29.500.000
	ВКУПНО:			30.393.000

РАЗДЕЛ 27 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

	01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ			
283	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	1.742.000	
284	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	45.000	
285	01—2—1	Материјални трошоци	350.000	
286	01—2	Амортизација	80.000	
287	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	973.000	
288	01—3	Трошоци за советувања, семинари, посети и сојузни и меѓународни натпревари	200.000	3.390.000
	03 — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ			
289	03—1	Инвестиционо одржување на зградата	150.000	150.000
	06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ			
290	06—1—2	Проучување и истражување во областа на физичката култура	300.000	

1	2	3	4	5
291	06—1—2	Учество во финансирањето на врвните спортови во републиката	2.000.000	
292	06—1—3	Издавачка дејност	100.000	2.400.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции од 283 до 292):				5.940.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			1.787.000	
За функцијата на органот			2.153.000	
ВКУПНО:			5.940.000	

РАЗДЕЛ 28 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

293	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	1.480.000	
294	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	37.000	
295	01—2—1	Материјални трошоци	367.000	
296	01—2	Амортизација	25.000	
297	01—2	Општа републичка туристичка пропаганда, акции од манифестационен карактер и партиципации	1.058.000	
298	01—2	Учество во финансирањето на смучарските центри во републиката	1.000.000	
299	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	710.000	4.677.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции од 293 до 299):				4.677.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За работната заедница			1.517.000	
За функцијата на органот			3.160.000	
ВКУПНО:			4.677.000	

РАЗДЕЛ 29 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

300	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	1.621.000	
301	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	40.000	
302	01—2—1	Материјални трошоци	500.000	
303	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	714.000	2.875.000

03 — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

304	03—1	Експериментална апаратура	700.000	
305	03—1	Набавка на опрема	300.000	1.000.000

07 — ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ

306	07—2	Трошоци за истражувања и мерења	200.000	
307	07—2	Трошоци за билтен	100.000	
308	07—2	Изработка на студии	300.000	
309	07—2	Советувања и семинари	200.000	
310	07—2	Акција за акупатрола	500.000	1.300.000

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции од 300 до 310):				5.175.000
--	--	--	--	-----------

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За работната заедница			1.661.000	
За функцијата на органот			3.514.000	
ВКУПНО:			5.175.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 30 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
311	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	842.000	
312	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	27.000	
313	01—2—1	Материјални трошоци	600.000	
314	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	858.000	
315	01—3	Трошоци за студии и за надворешни соработници	2.000.000	4.327.000
03 — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
316	03—1	Набавка на опрема	306.000	306.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции од 311 до 316):				4.633.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			869.000	
За функцијата на органот			3.764.000	
ВКУПНО:			4.633.000	
РАЗДЕЛ 31 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
317	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	1.948.000	
318	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	56.000	
319	01—2—1	Материјални трошоци	400.000	
320	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	1.591.000	3.995.000
06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ				
321	06—1—3	Средства за одделни активности	18.000.000	18.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции од 317 до 321):				21.995.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			2.004.000	
За функцијата на органот			19.991.000	
ВКУПНО:			21.995.000	
РАЗДЕЛ 32 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
322	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	652.000	
323	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	13.000	
324	01—2—1	Материјални трошоци	160.000	825.000
03 — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
325	03—1	Инвестиции	5.000.000	5.000.000
07 — ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ				
326	07—2	Помош на верските организации	5.000.000	5.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции од 322 до 326):				10.825.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			665.000	
За функцијата на органот			10.160.000	
ВКУПНО:			10.825.000	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

РАЗДЕЛ 33 — РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА**01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ**

327	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	2.436.000	
328	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	54.000	
329	01—2—1	Материјални трошоци	500.000	
330	01—2	Амортизација	100.000	
331	01—2	Трошоци за извршување на премерот	20.000.000	
332	01—2	Трошоци за обезбедување на зградата	300.000	
333	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	613.000	24.003.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции од 327 до 333):				24.003.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За работната заедница	2.490.000
За функцијата на органот	21.513.000

ВКУПНО: 24.003.000

РАЗДЕЛ 34 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ**

334	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	21.700.000	
335	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	531.000	
336	01—2—1	Материјални трошоци	1.700.000	
337	01—2	Амортизација	350.000	
338	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	1.330.000	
339	01—3	Трошоци на анкетни испитувања	2.070.000	
340	01—3	Набавка на холерит картички	216.000	
341	01—3	Процена на површини и приноси	380.000	
342	01—3	Нови статистички истражувања	330.000	
343	01—3	Одржување на електронскиот систем	588.000	
344	01—3	Трошоци за одржување на зградата	1.518.000	
345	01—3	Трошоци за спроведување на пописи	30.332.000	31.045.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции од 334 до 345):				31.045.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За работната заедница	22.231.000
За функцијата на органот	38.814.000

ВКУПНО: 61.045.000

РАЗДЕЛ 35 — АРХИВ НА МАКЕДОНИЈА**01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ**

346	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	7.200.000	
347	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	175.000	
348	01—2—1	Материјални трошоци	2.215.000	
349	01—2	Амортизација	360.000	
350	01—2	Заштитно микрофилмување на архивска граѓа	1.100.000	
351	01—2	Откуп и истражување на архивската граѓа	460.000	
352	01—2	Издавачка дејност	2.260.000	
353	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	997.000	14.767.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции од 346 до 353):				14.767.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За работната заедница	7.375.000
За функцијата на органот	7.392.000

ВКУПНО: 14.767.000

РАЗДЕЛ 36 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА**01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ**

354	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	2.055.000	
-----	------	---	-----------	--

1	2	3	4	5
355	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	45.000	
356	01—2—1	Материјални трошоци	300.000	
357	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	709.000	
358	01—3	Трошоци за редовно школување, специјализации и студиски престој на странски граѓани во СРМ	3.000.000	
359	01—3	Трошоци за проширена техничка помош, соработка, консултации, семинари и партиципација	675.000	
360	01—3	Трошоци за реципроцитетни обврски, учество на членови во мешовити комисији	600.000	7.384.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции од 354 до 360):				7.384.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			2.100.000	
За функцијата на органот			5.284.000	
ВКУПНО:			7.384.000	

РАЗДЕЛ 37 — РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

361	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	16.444.000	
362	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	383.000	
363	01—2—1	Материјални трошоци	2.250.000	
364	01—2	Амортизација	500.000	
365	01—2	Надоместок за метеоролошки набљудувања	2.400.000	
366	01—2	Хидролошки и метеоролошки мерења	444.000	
367	01—2	Одржување на хидролошки и метеоролошки станици и објектот „Солунска Глава“	845.000	
368	01—2	Трошоци за испитување на квалитетот на водите и за аерозагадување	810.000	
369	01—2	Трошоци за чување на објектот	240.000	
370	01—2	Катастар за загадувачи на вода	180.000	
371	01—2	Учество во изградбата на пат за „Солунска Глава“	300.000	
372	01—2	Печатење на метеоролошки годишник	180.000	
373	01—2	Радиосондажни мерења	1.000.000	
374	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	1.296.000	27.272.000
06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ				
375	06—1—1	Учество во намирувањето на трошоците за школување	240.000	240.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции од 361 до 375):				27.512.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За работната заедница	16.827.000
За функцијата на органот	10.685.000
ВКУПНО:	27.512.000

РАЗДЕЛ 38 — ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

376	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	4.105.000	
377	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	135.000	
378	01—2—1	Материјални трошоци	540.000	
379	01—3—1	Лични доходи на судиите	6.805.000	
380	01—3	Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица	20.000	
381	01—3	Изготвување на билтен и збирка	250.000	11.855.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции од 376 до 381):				11.855.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За работната заедница	4.240.000
За функцијата на органот	7.615.000
ВКУПНО:	11.855.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 39 — РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
382	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	760.000	
383	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	32.000	
384	01—2—1	Материјални трошоци	350.000	
385	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	1.688.000	2.830.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции од 382 до 385):				2.830.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			792.000	
За функцијата на органот			2.038.000	
ВКУПНО:			2.830.000	
РАЗДЕЛ 40 — СТОПАНСКИ СУД НА МАКЕДОНИЈА				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
386	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	1.331.000	
387	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	51.000	
388	01—2—1	Материјални трошоци	200.000	
389	01—3—1	Лични примања на судиите	2.866.000	
390	01—3	Трошоци за судии-поротници, сведоци и за вешти лица	10.000	4.458.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции од 386 до 390):				4.458.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			1.382.000	
За функцијата на органот			3.076.000	
ВКУПНО:			4.458.000	
РАЗДЕЛ 41 — ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
391	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	988.000	
392	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	51.000	
393	01—2—1	Материјални трошоци	345.000	
394	01—2	Амортизација	30.000	
395	01—3—1	Лични примања на републичкиот јавен обвинител и на замениците	3.622.000	
396	01—3	Издавање на билтен	20.000	5.056.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции од 391 до 396):				5.056.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			1.039.000	
За функцијата на органот			4.017.000	
ВКУПНО:			5.056.000	
РАЗДЕЛ 42 — ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
397	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	637.000	
398	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	27.000	
399	01—2—1	Материјални трошоци	132.000	
400	01—2	Амортизација	10.000	
401	01—3—1	Лични примања на републичкиот јавен правобранител и на замениците	1.125.000	1.931.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции од 397 до 401):				1.931.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			664.000	
За функцијата на органот			1.267.000	
ВКУПНО:			1.931.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 43 — ОКРУЖЕН СУД — БИТОЛА				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
402	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	4.302.000	
403	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	145.000	
404	01—2—1	Материјални трошоци	508.000	
405	01—2	Амортизација	25.000	
406	01—3—1	Лични примања на судиите	4.422.000	
407	01—3	Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти лица	95.000	
408	01—3	Надоместок за дежурство	160.000	9.657.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции од 402 до 408):				9.657.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			4.447.000	
За функцијата на органот			5.210.000	
ВКУПНО:			9.657.000	

РАЗДЕЛ 44 — ОКРУЖЕН СУД — СКОПЈЕ

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
409	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	9.871.000	
410	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	310.000	
411	01—2—1	Материјални трошоци	1.139.000	
412	01—2	Трошоци за затоплување на зградата	1.056.000	
413	01—2	Одржување на судската зграда	4.500.000	
414	01—2	Амортизација на зградата	120.000	
415	01—3	Надоместок за дежурства	500.000	
416	01—3	Трошоци за судии-поротници, сведоци, вешти лица и за спровод на обвинети и осудени лица	800.000	
417	01—3—1	Лични примања на судиите	9.761.000	28.057.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции од 409 до 417):				28.057.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			10.181.000	
За функцијата на органот			17.876.000	
ВКУПНО:			28.057.000	

РАЗДЕЛ 45 — ОКРУЖЕН СУД — ШТИП

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
418	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	2.361.000	
419	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	86.000	
420	01—2—1	Материјални трошоци	250.000	
421	01—2	Амортизација	180.000	
422	01—2	Заедничко затоплување	180.000	
423	01—3—1	Лични примања на судиите	2.761.000	
424	01—3	Надоместок за дежурство	216.000	
425	01—3	Трошоци за судии-поротници, сведоци и за вешти лица	200.000	6.234.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 (позиции од 418 до 425):				6.234.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			2.447.000	
За функцијата на органот			3.787.000	
ВКУПНО:			6.234.000	

РАЗДЕЛ 46 — ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — БИТОЛА

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
426	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	2.525.000	
427	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	78.000	
428	01—2—1	Материјални трошоци	380.000	
429	01—2	Амортизација	9.000	

1	2	3	5
430 01—3—1	Лични примања на судиите	1.799.000	
431 01—3	Трошоци за судии-поротници и сведоци	70.000	4.861.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 (позиции од 426 до 431):			4.861.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
За работната заедница		2.603.000	
За функцијата на органот		2.258.000	
ВКУПНО:		4.861.000	

РАЗДЕЛ 47 — ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — СКОПЈЕ

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

432 01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	10.890.000	
433 01—1	Средства за заедничка потрошувачка	326.000	
434 01—2—1	Материјални трошоци	1.000.000	
435 01—2	Амортизација	90.000	
436 01—3—1	Лични примања на судиите	6.646.000	
437 01—3	Трошоци за судии-поротници, сведоци и за вешти лица	350.000	19.302.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 (позиции од 432 до 437):			19.302.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
За работната заедница		11.216.000	
За функцијата на органот		8.086.000	
ВКУПНО:		19.302.000	

РАЗДЕЛ 48 — ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — ШТИП

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

438 01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	1.470.000	
439 01—1	Средства за заедничка потрошувачка	51.000	
440 01—2—1	Материјални трошоци	291.000	
441 01—3—1	Лични примања на судиите	1.242.000	
442 01—3	Трошоци за судии-поротници и сведоци	70.000	3.124.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 (позиции од 438 до 442):			3.124.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
За работната заедница		1.521.000	
За функцијата на органот		1.603.000	
ВКУПНО:		3.124.000	

РАЗДЕЛ 49 — ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО — БИТОЛА

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

443 01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	1.244.000	
444 01—1	Средства за заедничка потрошувачка	51.000	
445 01—2—1	Материјални трошоци	190.000	
446 01—2	Амортизација	8.000	
447 01—3—1	Лични примања на обвинителот и на замениците	2.453.000	
448 01—3	Надоместок за дежурства	100.000	4.046.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 (позиции од 443 до 448):			4.046.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
За работната заедница		1.295.000	
За функцијата на органот		2.751.000	
ВКУПНО:		4.046.000	

РАЗДЕЛ 50 — ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО — СКОПЈЕ

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

449 01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	3.297.000	
450 01—1	Средства за заедничка потрошувачка	115.000	

1	2	3	4	5
451	01—2—1	Материјални расходи	300.000	
452	01—2	Амортизација	30.000	
453	01—3—1	Лични примања на обвинителот и на замениците	5.108.000	
454	01—3	Надоместок за дежурства	100.000	8.950.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 (позиции од 449 до 454):				8.950.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			3.412.000	
За функцијата на органот			5.538.000	
ВКУПНО:			8.950.000	

РАЗДЕЛ 51 — ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО — ШТИП**01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ**

455	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	743.000	
456	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	29.000	
457	01—2—1	Материјални трошоци	160.000	
458	01—3—1	Лични примања на обвинителот и на замениците	1.587.000	
459	01—3	Надоместок за дежурства	80.000	2.599.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 51 (позиции од 455 до 459):				2.599.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			772.000	
За функцијата на органот			1.827.000	
ВКУПНО:			2.599.000	

РАЗДЕЛ 52 — СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА**01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ**

460	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	2.832.000	
461	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	83.000	
462	01—2—1	Материјални трошоци	773.000	
463	01—2	Набавка на опрема	100.000	
464	01—2	Одржување на бараката	500.000	
465	01—3—1	Лични доходи за судиите	2.450.000	
466	01—3	Трошоци за судии-поротници, сведоци и за вешти лица	150.00	6.888.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 52 (позиции од 460 до 466):				6.888.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			2.915.000	
За функцијата на органот			3.973.000	
ВКУПНО:			6.888.000	

РАЗДЕЛ 53 — ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — БИТОЛА**01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ**

467	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	1.593.000	
468	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	48.000	
469	01—2—1	Материјални трошоци	470.000	
470	01—3—1	Лични доходи на судиите	1.186.000	
471	01—3	Трошоци за судии-поротници, сведоци и за вешти лица	40.000	3.337.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 53 (позиции од 467 до 471):				3.337.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			1.641.000	
За функцијата на органот			1.696.000	
ВКУПНО:			3.337.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 54 — ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — СКОПЈЕ				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
472	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	3.172.000	
473	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	91.000	
474	01—2—1	Материјални трошоци	950.000	
475	01—3—1	Лични доходи на судиите	2.091.000	
476	01—3	Трошоци на судии-поротници, сведоци и за вешти лица	100.000	6.404.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 54 (позиции од 472 до 476):				6.404.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			3.263.000	
За функцијата на органот			3.141.000	
ВКУПНО:			6.404.000	
РАЗДЕЛ 55 — ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — ШТИП				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
477	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	1.379.000	
478	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	45.000	
479	01—2—1	Материјални трошоци	312.000	
480	01—2	Трошоци за судии-поротници, сведоци и за вешти лица	40.000	
481	01—2	Амортизација	40.000	
482	01—3—1	Лични доходи на судиите	1.241.000	3.057.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 55 (позиции од 477 до 482):				3.057.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			1.424.000	
За функцијата на органот			1.633.000	
ВКУПНО:			3.057.000	
РАЗДЕЛ 56 — РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
483	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	2.116.000	
484	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	72.000	
485	01—2—1	Материјални трошоци	300.000	
486	01—2	Амортизација	35.000	
487	01—3—1	Лични примања на судиите	2.491.000	
488	01—3	Трошоци за билтен	120.000	
489	01—3	Одржување на бараката и набавка на инвентар	120.000	5.254.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 56 (позиции од 483 до 489):				5.254.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			2.188.000	
За функцијата на органот			3.066.000	
ВКУПНО:			5.254.000	
РАЗДЕЛ 57 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНО-ТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАКАЈОТ				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
490	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	5.938.000	
491	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	110.000	
492	01—2—1	Материјални трошоци	700.000	
493	01—2	За стручно усовршување	30.000	
494	01—2	Трошоци за надворешни соработници	610.000	
495	01—2	Огрев и осветление	300.000	
496	01—2	Тековно одржување на работните простории	60.000	
497	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните кадри	683.000	8.431.000

1	2	3	4	5
	03 — ПРОШИФУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС- НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР- ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ			
498	03—1	За набавка на опрема	100.000	100.000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 57 (позиции од 490 до 498):			8.531.000
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
		За работната заедница	6.048.000	
		За функцијата на органот	2.483.000	
		ВКУПНО:	8.531.000	

РАЗДЕЛ 58 — **КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ — ИДРИЗОВО**

	01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ			
499	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	17.236.000	
500	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	340.000	
501	01—2—1	Материјални трошоци	800.000	
502	01—2	Амортизација	300.000	
503	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	420.000	19.096.000
	03 — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС- НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР- ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ			
504	03—1	Набавка на опрема	600.000	600.000
	06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЛНОСТИ			
505	06—1—6	Посебни материјални трошоци	17.500.000	
506	06—1—6	Надоместок за спровод на осудени лица	300.000	17.800.000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 58 (позиции од 499 до 506):			37.496.000
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
		За работната заедница	17.576.000	
		За функцијата на домот	19.920.000	
		ВКУПНО:	37.496.000	

РАЗДЕЛ 59 — **ВОСПИТНО-ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ — ТЕТОВО**

	01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ			
507	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	5.254.000	
508	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	110.000	
509	01—2—1	Материјални трошоци	760.000	
510	01—2	Амортизација	150.000	
511	01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	386.000	6.660.000
	06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЛНОСТИ			
512	06—1—6	Посебни материјални трошоци	1.965.000	
513	06—1—6	Набавка на облека	350.000	2.315.000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 59 (позиции од 507 до 513):			8.975.000
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
		За работната заедница	5.364.000	
		За функцијата на домот	3.611.000	
		ВКУПНО:	8.975.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 60 — МАТИЦА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
514 01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница		1.305.000	
515 01—1	Средства за заедничка потрошувачка		35.000	
516 01—2—1	Материјални трошоци		600.000	
517 01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници		631.000	
518 01—3	Финансирање на одделни активности		3.000.000	5.571.000
07 — ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ				
519 07—2	Дотација на списанието „Македонија“		2.500.000	2.500.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 60				
(позиции од 514 до 519):				8.071.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			1.340.000	
За функцијата на органот			6.731.000	
ВКУПНО:			8.071.000	
РАЗДЕЛ 61 — РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПОБР- ЗИОТ РАЗВОЈ НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
520 01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница		384.000	
521 01—1	Средства за заедничка потрошувачка		21.000	
522 01—2—1	Материјални трошоци		224.000	
523 01—2	Амортизација		13.000	
524 01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници		1.222.000	1.864.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 61				
(позиции од 520 до 524):				1.864.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			405.000	
За функцијата на органот			1.459.000	
ВКУПНО:			1.864.000	
РАЗДЕЛ 62 — ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА СОЈУЗОТ НА КОМУ- НИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА				
03 — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС- НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР- ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
525 03—1	Обезбедување на работни простории на редакцијата „Комунист“		5.000.000	5.000.000
07 — ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ				
526 07—2	Учество во финансирањето на функциите и потребите на Комитетот		24.000.000	24.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 62				
(позиција од 525 до 526):				29.000.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За функцијата на органот			29.000.000	
ВКУПНО:			29.000.000	
РАЗДЕЛ 63 — РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИС- ТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА МА- КЕДОНИЈА				
07 — ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ				
527 07—2	Дотација за финансирање на редовните потреби на ССРNM		15.238.000	
528 07—2	Набавка на опрема		350.000	

1	2	3	4	5
529 07—2	Трошоци за јубилејни прослави		1.300.000	
530 07—2	Финансирање на Програмата на општествените организации, друштва, здруженија, сојузи и издавачка дејност		24.200.000	
531 07—2	Дотација на Конференцијата за општествена активност на жените од Македонија		785.000	
532 07—2	Дотација на весникот „Нова Македонија“		22.615.000	
533 07—2	Дотација на билтенот на општествено-политичките организации на СРМ		749.000	
534 07—2	Дотација на весникот „Флака е Влазримит“		10.097.000	
535 07—2	Дотација на весникот „Бирлик“		8.462.000	
536 07—2	Дотација на весникот „Остен“		2.364.000	
537 07—2	Дотација на весникот „Трудбеник“		2.850.000	
538 07—2	Дотација на списанието „Просветена жена“		2.837.000	
539 07—2	Дотација на „Стопански весник“ (Стопанска политика)		4.000.000	
540 07—2	Дотација на списанието „Трибина“		1.467.000	
541 07—2	Совет за заштита на човековата околина		550.000	97.846.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 63 (позиции од 527 до 541):				97.864.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ За функцијата на органот			97.864.000	
ВКУПНО:			97.864.000	

РАЗДЕЛ 64 — РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА МЛАДИНА НА МАКЕДОНИЈА

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

542 01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	2.832.000	
543 01—1	Средства за заедничка потрошувачка	92.000	
544 01—2—1	Материјални трошоци	1.900.000	
545 01—3—1	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	2.426.000	7.250.000

07 — ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ

546	07—2	Ден на младоста	500.000	
547	07—2	Одгледување на традициите од НОВ	180.000	
548	07—2	Дотација на весникот „Студентски збор“	2.434.000	
549	07—2	Издавачко-информативна дејност	200.000	
550	07—2	За марксистичко образование	600.000	
551	07—2	Дотација на весникот „Млад борец“	3.666.000	
552	07—2	Клуб на меѓународното пријателство	600.000	
553	07—2	Шампионат на знаења	120.000	
554	07—2	Трошоци и опрема на работна бригада од интернационален карактер	150.000	
555	07—2	Акции од натпреварувачки карактер	200.000	8.650.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 64 (позиции од 542 до 555)				15.900.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За работната заедница	2.924.000	
За функцијата на органот	12.976.000	
ВКУПНО:	15.900.000	

РАЗДЕЛ 65 — СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД НОВ — РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР

01 — ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ

556	07—2	Финансирање функциите на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ	4.405.000	
557	07—2	Надоместок за користење на работни простории	600.000	
558	07—2	Помошти на учесници од НОВ	310.000	5.315.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 65 (позиции од 556 до 558):				5.315.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За функцијата на органот	5.315.000	
ВКУПНО:	5.315.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 66 — СОЈУЗ НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ СТАРЕШНИНИ РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА				
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ				
559	01—1	Лични доходи на работниците во работната заедница	324.000	
560	01—1	Средства за заедничка потрошувачка	19.000	
561	01—2—1	Материјални трошоци	460.000	
562	01—3—1	Лични доходи на функционерите на раководните работници	1.132.000	1.935.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 66 (позиции од 559 до 562):				1.935.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За работната заедница			343.000	
За функцијата на органот			1.592.000	
ВКУПНО:			1.935.000	
РАЗДЕЛ 67 — СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБИТЕ НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ				
05 — ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ				
563	05—1	Придонес на Републиката за буџетот на Федерацијата	2.098.500.000	2.098.500.000
05—2 Дополнителни средства				
05—2 Дополнителни средства за општи општествени потреби на општините				
564	05—2—1	Берово	6.737.000	
565	05—2—1	Брод Македонски	11.830.000	
566	05—2—1	Виница Македонска	6.248.000	
567	05—2—1	Гостивар	24.272.000	
568	05—2—1	Дебар	9.035.000	
569	05—2—1	Делчево	7.194.000	
570	05—2—1	Демир Хисар	9.933.000	
571	05—2—2	Кичево	14.020.000	
572	05—2—1	Кратово	8.763.000	
573	05—2—1	Крива Паланка	14.120.000	
574	05—2—1	Крушево	6.219.000	
575	05—2—1	Куманово	20.918.000	
576	05—2—1	Пробиштип	3.216.000	
577	05—2—1	Радовиш	6.555.000	
578	05—2—1	Ресен	1.039.000	
579	05—2—1	Свети Николе	4.257.000	
580	05—2—1	Тетово	41.360.000	195.711.000
05—2 Посебни дополнителни средства				
581	05—2—1	Берово	1.698.000	
582	05—2—1	Битола	5.562.000	
583	05—2—1	Валандово	946.000	
584	05—2—1	Гевгелија	1.692.000	
585	05—2—1	Делчево	2.578.000	
586	05—2—1	Кавадарци	1.246.000	
587	05—2—1	Кочани	3.902.000	
588	05—2—1	Куманово	6.412.000	
589	05—2—1	Неготино	2.212.000	
590	05—2—1	Охрид	3.785.000	
591	05—2—1	Прилеп	10.200.000	
592	05—2—1	Радовиш	1.633.000	
593	05—2—1	Ресен	3.764.000	
594	05—2—1	Свети Николе	3.140.000	
595	05—2—1	Струга	3.115.000	
596	05—2—1	Струмица	4.635.000	
597	05—2—1	Титов Велес	3.807.000	
598	05—2—1	Штип	1.187.000	61.514.000
599	05—2—3	Помош на општините за отстранување на последиците од поплавите	200.000.000	200.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 67 (позиции од 563 до 599):				2.555.725.000

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 5

Републичкиот буџет за 1980 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

514.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1980 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1979 година.

Број 06-3333

27 декември 1979 година

Скопје

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Извршувањето на Републичкиот буџет за 1980 година (Буџетот) се врши според одредбите на овој закон.

Член 2

Средствата за извршување на обврските утврдени во Буџетот се обезбедуваат од републичките приходи утврдени со закон, дополнителните средства од федерацијата и од приходите што со својата дејност ги остваруваат републичките органи на управата и републичките организации.

Член 3

Во средствата на Постојаната резерва на Социјалистичка Република Македонија се издвојува 1%.

Во 1980 година, покрај издвојувањето од став 1 на овој член, ќе се издвојува уште 1% поради користена позајмица за потребите утврдени со Републичкиот буџет за 1977 година.

Издвојувањето според стапките од став 1 и 2 на овој член може да изнесува најмногу до 50.000.000 динари.

Основица за пресметување на средствата од став 1 и 2 на овој член претставуваат остварените приходи на Буџетот за 1980 година, намалени за износот на придонесот за намирување на потребите на федерацијата и за износот на дополнителните средства на општините.

Член 4

За употребата на средствата на Постојаната резерва на Социјалистичка Република Македонија одлучува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија (Извршниот совет) и тоа:

— за исплатување на стасани обврски на Буџетот поради нерамномерно остварување на приходите — во износ до 40.000.000 динари; и

— за другите намени определени со член 53 и 54, став 3 од Законот за финансирање на општините и Републиката — до 50% од расположливите средства.

Член 5

Приходите што ќе ги остварат републичките органи на управата и републичките организации од вршењето на услуги, намалени за материјалните расходи направени за остварување на тие приходи, ќе се внесуваат во Буџетот, освен приходите на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Казнено-поправниот дом — Идризово, Воспитно-поправниот дом — Тетово, Републичкиот хидрометеоролошки завод и на Републичкиот завод за статистика.

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот секретаријат за внатрешни работи ќе ги користи за набавка на опрема и за други потреби од Програмата за модернизација на Службата за внатрешни работи од надлежност на Републиката.

Приходите што ќе ги остварат Казнено-поправниот дом — Идризово и Воспитно-поправниот дом — Тетово ќе ги користат за опрема на домовите и за посебни материјални трошоци.

Приходите што ќе ги остварат Републичкиот хидрометеоролошки завод и Републичкиот завод за статистика ќе ги користат за набавка на опрема.

Приходите од став 1 на овој член ќе се уплатуваат на сметката на Буџетот најмалку еднаш месечно.

Член 6

Ако приходите што од својата дејност ги остваруваат републичките органи на управата и републичките организации, како и други приходи што му припаѓаат на Буџетот, бидат погрешно наплатени или ќе се наплатат во износ поголем од пропишаниот, погрешно или повеќе наплатениот износ ќе им се врати од средствата на Буџетот.

Решение за враќање на приходите од став 1 на овој член донесува функционерот што раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на финансите.

Член 7

Средствата за посебни намени за финансирање на определени дејности и активности предвидени во Буџетот или со закон како средства на одделни републички органи на управата и републички организации се користат врз основа на одлука на посебна комисија што ја именува Извршниот совет, ако средствата за одделна намена изнесуваат над 10.000.000 динари, доколку за користењето на овие средства не одлучува посебно колеџијално тело формирано врз основа на пропис на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, односно Извршниот совет.

Со одлуката од став 1 на овој член се утврдува особено висината на средствата за поблиските намени и начинот на користење на средствата од крајните корисници.

Одлуките на комисијата ги извршува функционерот што раководи со републичкиот орган на управата односно републичката организација.

Член 8

Се овластува функционерот што раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на финансите да склучи договор со Службата на општественото книговодство за водење на евиденција на извршувањето на Буџетот.

Член 9

Ако во текот на годината дојде до изменување на организацијата и на функциите на одделни републички органи на управата и републички организации, Извршниот совет може да изврши измена во распоредот на средствата кај тие органи.

Член 10

Корисниците на средствата на Буџетот можат да создаваат обврски до 31 декември 1980 година само во границите на со Буџетот распоредените средства за определени намени.

Ако средствата утврдени со Буџетот за одделни намени не се доволни, корисниците на средствата се должни да дадат иницијатива за навремена измена на прописите и на другите акти заради усогласување на обврските според тие прописи со средствата обезбедени во Буџетот.

Член 11

Ако во текот на извршувањето на Буџетот Извршниот совет утврди дека средствата распоредени за посебни намени нема да бидат искористени, неискористените средства може да ги пренесе во тековната буџетска резерва.

Член 12

Ако во текот на годината се основе нов орган, средствата за неговото работење се обезбедуваат од тековната буџетска резерва, врз основа на пресметка што ќе ја утврди Извршниот совет.

Член 13

Барателите на вештачење од член 9 на Законот за основање и работа на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансите, материјалното работење и сообраќајот („Службен весник на СРМ“, бр. 9/77), кои се финансираат од буџетите на општините, не му ги надоместуваат трошоците за судски вештачења на Заводот што тој ќе ги изврши по кривични предмети што се водат по службена должност и за вештачењата по прекршочната постапка.

Член 14

Распоредот на средствата утврдени за посебни намени во „Раздел 2 — Собрание на Социјалистичка Република Македонија“ може да го менува Административната комисија на Собранието на СР Македонија.

Член 15

Средствата за назначување на приправници, предвидени во „Раздел 10 — Републички секретаријат за финансии“, позиција 111, ќе се извршуваат врз основа на решение за прием.

Член 16

Средствата за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката, предвидени во „Раздел 10 — Републички секретаријат за финансии“, позиција 120, ќе се користат преку посебна сметка.

Распоредот на средствата од став 1 на овој член, по одделни корисници и намени, ќе го изврши Извршниот совет.

Член 17

Средствата за регреси, премии и компензации, предвидени во „Раздел 10 — Републички секретаријат за финансии“, позиција 123 и позиција 124 ќе се користат за намените утврдени со одделни прописи, а врз основа на одлуки на Извршниот совет.

Член 18

Средствата за извршување на обврските на Републиката за посебниот додаток на пензија, како и за обврските по основ на пензиското и инвалидското осигурување утврдени со закон, предвидени во „Раздел 10 — Републички секретаријат за финансии“, позиција 124, ќе се користат според динамиката и на начинот што се утврдуваат со договор меѓу Социјалистичка Република Македонија и Самоуп-

равната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Договорот од став 1 на овој член во името на Социјалистичка Република Македонија ќе го потпише функционерот што раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на финансиите.

Член 19

Средствата предвидени во „Раздел 67 — Средства за финансирање на потребите на другите општествено-политички заедници“, ќе ги извршува функционерот што раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на финансиите.

Средствата утврдени за помош на општините за отстранување на последиците од поплавите, позиција 599, ќе се користат пред се, за плаќање на направените трошоци заради спречување на поголеми штети, за која цел беше ангажирана механизација за регулирање на коритата на реките, набавка на заштитни средства и покривање на други трошоци во врска со привремено сместување и исхрана на населението погодено од поплавите, а врз основа на одлука на Извршниот совет.

Дополнителните средства за финансирање на општите општествени потреби на општините им се ставаат на располагање на општините, по правило, во еднакви месечни износи по истекот на месецот и во сообразност со резултатите од наплатувањето на приходите од населението.

Член 20

Буџетот се извршува од 1 јануари 1980 година до 31 јануари 1981 година.

За намирување на обврските на Буџетот ќе се користат и приходите што ќе се наплатат до крајот на месец јануари 1981 година, а кои се однесуваат за 1980 година.

Член 21

Од средствата за амортизација на објектите на републичките органи на управата и републичките организации, предвидени во Буџетот, 50% се внесуваат на посебната сметка од член 16 на овој закон и ќе се користат за реализација на Програмата за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката.

Член 22

На републичките органи на управата и републичките организации што ќе остварат заштеди од средствата предвидени за материјални трошоци, им се отстапува 30% од заштедените средства во корист на Фондот за заедничка потрошувачка.

Член 23

Средствата предвидени за заедничка потрошувачка се внесуваат во Фондот за заедничка потрошувачка на републичките органи на управата и републичките организации, а ќе се користат во 1980 година, во согласност со одредбите на Општествениот договор за усогласување распределбата на доходот, средствата за личните доходи и другите примања на работниците во републичките органи на управата и републичките организации.

Член 24

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

515.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНЕТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1979 ГОДИНА

Се прогласуваат измените на Републичкиот буџет за 1979 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1979 година.

Број 06-3334
27 декември 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ИЗМЕНИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1979 година („Службен весник на СРМ“, број 43/78 и 34/79), во член 1, став 1 износот „4.520.000.000“ се заменува со износот „4.610.000.000“ и во став 2, точка 2 износот „1.341.000.000“ се заменува со износот „1.431.000.000“.

Член 2

Во член 3 — Биланс на приходите и расходите на Републичкиот буџет за 1979 година:

— во оддел I Приходи, во точка 2 — Примени трансферни средства во тековната година, Вид 08 — Трансферни средства од другите општествено-политички заедници, форма на приходите 08—2 — Дополнителни средства, износот „1.341.000.000“ на двете места се заменува со износот „1.431.000.000“, а вкупниот износ на изворот на приходите Вид 08 — „1.341.000.000“ се заменува со износот „1.431.000.000“;

— во оддел I Приходи, на крајот, во ставката „Вкупно“ износот „4.520.000.000“ се заменува со износот „4.610.000.000“;

— во оддел II Расходи, основна намена 03 — Проширување на материјалната основа на трудот на републичките органи и организации, Распоредна група 03-1 — Тековни вложувања, износот „273.290.000“ се заменува со износот „323.290.000“;

— во Распоредната група 03—2 — Отплата на ануитети, износот „180.473.000“ се заменува со износот „220.473.000“, износот „453.763.000“ се заменува со износот „543.763.000“, а вкупниот износ на основната намена 03 — „453.763.000“ се заменува со износот „543.763.000“.

Член 3

Во член 4, Раздел 10 — Републички секретаријат за финансии:

— во основната и поблиска намена 03 — Проширување на материјалната основа на трудот на републичките органи и организации, позиција 116 — Блиска намена 03—1 — За изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката износот „173.100.000“ се заменува со износот „223.100.000“, а во позицијата 118—а поблиска намена 03—2 — Обврски по користени кредити и за нестопански инвестиции износот „140.473.000“ се заменува со износот „180.473.000“, а износот на основната и поблиска намена 03 — „357.873.000“ се заменува со износот „447.873.000“;

— во ставката Вкупно, Раздел 10 (позиции од 104 до 123) износот „1.054.119.000“ се заменува со износот „1.144.119.000“; и

— во ставката — Рекапитулација на разделот износот „1.044.567.000“ се заменува со износот „1.134.567.000“, а износот „1.054.119.000“ се заменува со износот „1.144.119.000“.

Член 4

Овие измени влегуваат во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

516.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжителен заем за обезбедување постојани средства на Фондот на федерацијата за кредитирање побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година.

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1979 година.

Број 06-3332
27 декември 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за задолжителен заем за обезбедување постојани средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76 и 6/69), во член 1 став 1, зборовите: „да издвојуваат дел од доходот и“ се бришат, а зборовите: „тој дел од доходот“ се заменуваат со зборовите: „задолжителен заем“.

Член 2

Во член 4 по запирката, по зборот „колекторите“ се додава зборот „термоелектраните“ и се става запирка.

Член 3

Членот 9-а се брише.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

517.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1979 година.

Број 08-3222

27 декември 1979 година

Скопје

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

Член 1

Во Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 8/75, 27/75, 46/75, 44/77, 35/78, 41/78, 22/79 и 34/79), во членот 1 ставот 2 се менува и гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член, за 1980 година данок на доход плаќаат:

— по стапка од 1% основните организации на здружениот труд од земјоделското производство, производството на шеќер, производството на железо и челик, производството на режана граѓа и плочи, производството на финални производи од дрво, производството и преработката на хартија, производството на стакло, производството на текстилна преѓа и ткаенини, производството на готови текстилни производи, угостителството и производството на кожа и крзно;

— по стапка од 0,5% основните организации на здружениот труд од производството на хемиски влакна и пластични маси, производството на основни индустриски органски и неоргански хемикалии (додецил — бензол, линеарен алкил-бензол, монохлороцентна киселина, хлор, натриум хидроксид и солна киселина), производството на синтетички детергенти, производството на хемикалии за земјоделството (инсектициди, фунгициди и хербициди), производството на кожни обувки и галантерија, преработката на каучук, производството на амбалажно стакло, преработката и конзервирањето на овошје и зеленчук, преработката и конзервирањето на млеко, графичката дејност, сточарството, шумарството, водостопанството, градскиот сообраќај, станбено-комуналните дејности и уредувањето населби и простории и продажбата на весници“.

Член 2

Членот 4 се брише.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

518.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 109 од Законот за системот на општественото планирање и за Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1979 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ВО 1980 ГОДИНА

1. Тргувајќи од целите и задачите утврдени со Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година и нивното остварување во изминатиот период, а имајќи ги предвид општите услови и фактори на развојот, како и насоките на политиката на остварување на Општествениот план на Југославија во 1980 година, основни задачи на политиката на општествено-економскиот развој во 1980 година се:

(1) Натамошно развивање на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи врз доследна примена на начелата на Уставот, Законот за здружениот труд и другите закони.

(2) Натамошно спроведување на политиката на економска стабилизација, со тежиште да се обезбеди повисока стабилност во текувите на општествената репродукција, поголема усогласеност на стоковно-паричните односи на пазарот и побавен пораст на цените и трошоците на животот и постигање на поусогласени односи во распределбата на општествениот производ и доходот.

(3) Зголемување на извозот на стоки и услуги и подобрување на односите во платнобилансната позиција на Републиката, како еден од значајните фактори на развојот.

(4) Јакнење на материјалната положба на здружениот труд и квалитативните фактори на стопанисувањето, со ширење на повисоко доходовно производство, со поефикасно користење и подобра економија на трудот и средствата и зголемување на продуктивноста на трудот и со помпирен пораст на средствата за финансирање на општите општествени и заеднички потреби.

2. Остварувајќи ги основните задачи на политиката за општествено-економскиот развој во 1980 година ќе се обезбеди, во стабилни услови, поуспешно остварување на целите и задачите на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година.

Во овие општи рамки ќе се обезбедат услови да се одржи континуитетот во динамиката на стопанскиот растеж и општествениот производ во вкупното стопанство да биде зголемен со стапка на реален пораст од 6,0 до 6,5%. Растежот на општествениот производ во стопанството ќе биде остварен со натамошен пораст на производството и услугите во сите дејности на стопанството, при што, производството во индустријата ќе се зголеми за околу 7,5%, а на земјоделското производство за околу 4,0%.

Од суштествено значење ќе биде порастот на производството и услугите да се обезбеди со повисок реален пораст на извозот на стоки од остварениот во 1979 година и со осетно поумерен реален пораст на увозот на стоки.

Врз основа на зголемената стопанска активност и примената на посебни мерки ќе се создаваат услови за продуктивно вработување на годишниот

прираст на активното население, на дел од лицата кои бараат работа од порано и на лицата што се враќаат од привремена работа во странство. Истовремено, со зголемувањето бројот на вработените во општествениот сектор, ќе се оствари и пораст на продуктивноста на трудот за близу 2,9%.

Со натамошен развој на општествените дејности ќе се обезбеди: зголемување бројот на децата и младите луѓе во образовните организации, особено на децата во предучилишните установи, во основното и насоченото средно образование, остварување на натамошно реструктурирање на насоченото образование и подобрување на ефикасноста на образованието врз основа на фактичките потреби на здружениот труд; континуиран развој на научно-истражувачката работа; натамошен развој на културата, физичката култура и техничката култура и обезбедување на здравствена, социјална и непосредна детска заштита на поголем број лица.

За остварување на инвестициите во тек, посебно во дејностите што се од пошироко значење за вкупниот развој, како и за одржување на потребниот континуитет во модернизацијата и за проширување на материјалната основа на трудот, вкупните вложувања во основни фондови во општествениот сектор ќе бидат на повисоко реално ниво за околу 6,5%, во тоа стопанските инвестиции во општествениот сектор за 7,0%.

Ќе се создаваат услови просечниот растеж на цените кај производителите на индустриски производи да биде побавен од остварениот во претходната година, цените кај производителите на земјоделските производи да се движат во согласност со порастот на цените кај производителите на индустриските производи, а цените на мало да растат побавно најмалку за 20% во однос на 1979 година.

Во согласност на стопанската и другите активности, ќе продолжат напорите за пораст на животниот стандард на населението.

Ќе се изградат околу 10.000 станови и ќе се прошират основните средства на комуналното стопанство.

Ќе се создаваат услови правата што ги остваруваат работните луѓе и граѓаните по основ на здравственото осигурување, пензиско-инвалидското осигурување, социјалната заштита, боречко-инвалидската заштита, детските додатоци и надоместоците за материјално обезбедување на привремено безработните, да се обезбедат според важечките прописи.

Со политиката на распределба на општествениот производ, доходот и чистиот доход, ќе се обезбеди натамошно јакнење на учеството на организациите на здружениот труд во општествениот производ и доходот, а во рамките на тоа ќе се обезбеди средствата за проширување на материјалната основа на трудот да се остварат со побрз пораст од порастот на доходот.

Општествено-економскиот развој ќе биде остваруван со зголемена стопанска и друга активност во сите подрачја на Републиката. Притоа, ќе се преземаат мерки за натамошен побрз развој на стопански недоволно развиените краишта.

Ќе се создаваат услови за побрз развој на подрачјата на граничниот појас и ридско-планинските реони.

Исто така, ќе се обезбеди поголема заштита на човековата околина.

Со општиот развој ќе се придонесе за натамошно јакнење на одбранбената способност и на општествената самозаштита.

3. Заради натамошно јакнење на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи врз подоследна примена на начелата на Уставот, Законот за здружениот труд и другите системски закони, тежиштето на активностите ќе биде ставено на следното:

(1) На ниво на сите општествено-политички заедници ќе се остварат активности сврзани со измените на Уставот на СФРЈ и на Уставот на СРМ

и со натамошното унапредување на делегатскиот систем.

(2) Посебно значење ќе има активност за оживотворување и јакнење на колективната работа и подигање на личната и колективната одговорност.

Притоа ќе се зајакне и одговорноста за примена на законите и другите прописи и за извршување на обврските што се преземени со општествените договори и самоуправните спогодби.

(3) Ќе се обезбеди организирана и меѓусебно координирана активност за доследна, целосна и творечка примена на системските решенија и за натамошно развивање и продлабочување на самоуправното одлучување, управување и раководење.

Притоа, тежиштето ќе се стави на следното:

— Ќе се забрза процесот на самоуправно доховно организирање и поврзување на здружениот труд во Републиката и во целата земја, при што ќе се зајакне уставната позиција на основните организации на здружениот труд и нивната репродукциона и доховна поврзаност и меѓузависност со интересите на здружениот труд во целина и ќе се развива процесот на самоуправно планирање, слободната размена на трудот и процесот на стекнување, распоредување и финална употреба на доходот и чистиот доход и распределба според трудот;

— Ќе се забрза здружувањето на земјоделските производители и другите работни луѓе кои вршат дејности врз личен труд и средства во сопственост на граѓаните во соодветни здруженија, договорни организации, задруги и други облици на нивната организираност, како и нивно доховно поврзување, врз долгорочни основи, со производните, прометните и другите организации на здружениот труд и нивно соодветно учество во делегатските собранија на општествено-политичките заедници, на соодветните интересни заедници и други организации и заедници, со цел да се забрзаат процесите за остварување на уставното право — врз основа на својот труд да остваруваат во начело исти права и должности како и работниците во организациите на здружениот труд;

— Ќе се создаваат услови за натамошно остварување на уставната положба на општината, како самоуправна и основна општествено-политичка заедница и на месната заедница;

— Ќе се создаваат услови за натамошен развој на самоуправно интересно здружување, при што ќе се зајакне местото и улогата на единиците и основните заедници во општините и репродукционите интересни заедници за одделни или повеќе сродни дејности и области.

За таа цел ќе се преиспита системот на финансирање на заедничките и општествените потреби. Притоа ќе се забрза трансформацијата на придонесите во систем на самоуправно здружување на трудот и средствата и ќе се проширува системот на непосредна размена на трудот и средствата со организациите на здружениот труд, даватели на услуги, и системот на здружување на делот од средствата со други работни луѓе и организации и заедници, за остварување на заеднички планови и програми за работа и развој. Притоа, издвојувањето на средствата за овие потреби ќе биде усогласено со политиката и потребата од јакнење на репродуктивната способност на стопанството;

— Ќе продолжи процесот на трансформација на банкарскиот систем во поглед на функционирањето на банките, како финансиски асоцијации на здружениот труд, и со тоа ќе се обезбеди решавачко влијание на здружениот труд врз регулирањето на монетарно-кредитните односи во општествената репродукција. Притоа, посебно место ќе му се даде на развивањето на интерните банки и другите облици на банкарско работење во самиот здружен труд;

— Ќе се развива соодлучувањето и други видови на соработка меѓу собранијата на општествено-политичките заедници и собранијата на самоуправните интересни заедници, основните заедници и единици и ќе се оствари активност за формира-

ње на самоуправни интереси заедници во областа на електростопанството, сообраќајот и врските и водостопанството. На овој начин, врз основа на заедничките цели и интереси, ќе се здружуваат и рационално ќе се користат средствата на проширената репродукција и ќе се придонесе за поуспешно остварување на општествените договори и самоуправните спогодби за развој на тие дејности;

— Ќе се интензивираат започнатите процеси за натамошно самоуправно трансформирање на заедниците за осигурување на имоти и лица. Нивната активност ќе биде насочена особено кон омасовување на осигурувањето и засилување на превентивата.

(4) Ќе се забрзаат работите на донесувањето на преостанатите системски закони.

Сврзано со ова, органите на Републиката, во соработка со органите на Федерацијата и другите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини, ќе настојуваат да се донесат: Законот за основите на системот на цените и општествената контрола на цените, Законот на основите на општествено-економските односи во стопанисувањето со средствата за проширена репродукција врз основа на минат труд, Законот за компензации, Законот за задолжително здружување на трудот и средствата на организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет на стоки и услуги со производствените организации на здружениот труд и Законот за санација.

Ќе продолжи процесот на создавање на условите организациите на здружениот труд да бидат носители на активностите на подрачјето на економските односи со странство. Сврзано со ова, ќе се разработи начинот на задолжување во странство и начинот на усогласување на обемот и динамиката на увозот со резултатите на извозот на стоки и услуги; ќе се обезбеди организациите на здружениот труд да располагаат со остварените девизи; дел од потребните девизни средства за стоконни и нестоковни плаќања организациите на здружениот труд првенствено да ги остваруваат врз основа на сопствениот извоз и по пат на самоуправни спогодби со организациите на здружениот труд кои остваруваат извоз.

4. За спроведување на политиката на стопанска стабилизација, јакнење на материјалната основа на здружениот труд и поуспешно остварување на другите цели и задачи на Општествениот план на Републиката врз постабилни услови, тежиштето на активностите ќе биде насочено кон следното:

4.1. Со годишните програми за работа и развој на организациите на здружениот труд и со мерките на економската политика, што ќе ги преземаат општините и Републиката, приоритет ќе му се даде на производството кое е од особено значење за подобро покривање на потребите од енергија, сировини и храна и за остварување на поусогласени односи во размената со странство.

Во врска со ова ќе се создаваат услови за позабрзан пораст на производството, особено на електричната енергија, јагленот, производството на металургијата, производството од комплексот на металопреработувачката и електроиндустријата и на хемиската индустрија, а во агрокомплексот на сточарското и на производството на индустриски и градинарски култури и лебни жита.

За остварување на предвидениот растеж на производството организациите на здружениот труд и другите носители на развојот ќе преземаат мерки со кои:

(1) Ќе се подобри искористувањето на расположливите средства, ќе се економисува со трудот и средствата, ќе се подобрува квалитетот, ќе се менува асортиманот на производството, и ќе се зголеми производноста на трудот врз поширока примена на научните دستигања.

(2) Ќе се обезбеди порационално користење и штедење на енергијата, сировините и репроматеријалите, особено на оние од увоз, и ќе се извршат потребните подготовки и ќе се создаваат услови за

почнување на изградбата на дел од електроизворите предвидени со Општествениот договор за здружување на средства за развој на енергетиката во СРМ за периодот од 1976 до 1984 година, за покривање на потребите од електрична енергија по 1980 година.

Во здружениот труд во електростопанството ќе се воспостават доходовни односи врз заеднички приход заснован на норми, мерила и критериуми за современо и ефикасно стопанисување со општествените средства.

(3) Ќе се настојува да се одржат сеидбените површини под житарици, да се остварат поголеми приноси и да се обезбеди поголема крмна база од сопствено производство. Ова ќе се остварува со пооптимално користење на површините во хидромелиоративните системи и активирање на напуштените оранични површини и со замена на дел од пченката во зрно со други поевтини храни.

(4) Зголемувањето на земјоделското производство во индивидуалните стопанства, покрај другото, ќе се остварува со позабрзано здружување на трудот и средствата на индивидуалните земјоделци во нови задруги, основни организации на кооперанти и други форми на здружување, согласно со Законот за здружениот труд и Законот за здружување на земјоделците и Препораката за натамошно унапредување на самоуправното интересно здружување на Собранието на СРМ.

(5) Ќе се продолжи со спроведувањето на Програмата за унапредување на индивидуалното земјоделство; Програмата за создавање на вештачки ливади на ерозивни ораници и мелиорирање на природни ливади во ридско-планинските подрачја; Програмата на дејностите од посебен општествен интерес во областа на водостопанството, Програмата за докомплетирање на системот на противградобијна одбрана и Програмата за создавање на резерви од месо во жив добиток.

(6) Ќе се обезбеди забрзано истражување на минералните сировини, за што ќе се обезбедат дополнителни средства за финансирање и учество во финансирањето на рударските истражувања. Тоа ќе се обезбеди со насочување на дел од вишокот на приходите од каматите на Народната банка на Македонија.

(7) Сите учесници во општествениот договор за заеднички мерила и мерки за поттикнување развојот и за унапредување на малото стопанство ќе ги интензивираат активностите со кои ќе се создаваат услови за побрз развој на малото стопанство.

Преку стимулативни економски и финансиски мерки, преку кредитната, инвестиционата и даночната политика, и понатаму ќе се обезбедуваат услови што ќе ги поттикнуваат работните луѓе во здружениот труд, како и работните луѓе што вршат дејности со личен труд и средства во сопственост на граѓаните, да се ангажираат за основање и ширење на производствените и услужните капацитети.

(8) Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и општествено-политичките заедници ќе подготват и ќе ги ажурираат постојните програми на штедење и остварување на политиката на економска стабилизација, при што навремено ќе се донесат мерки и прописи на економската политика, како и други мерки и активности, за намалување трошоците на работењето, порационално користење на енергијата и на другите ресурси, за подобро користење на работното време, порационално користење на средствата во сите видови на потрошувачка и поголемо користење на внатрешните резерви, вклучувајќи го и преиспитувањето на нормативите, користење на отпадните сировини и материјали и друго.

4.2. За што поуспешно остварување на политиката на намалување интензитетот на порастот на цените и трошоците на животот и за постигање на поголема глобална и структурна усогласеност во односите на домашниот пазар, ќе се преземаат следните мерки и активности:

(1) Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации, како основни носители на политиката на цените, поактивно и непосредно ќе се вклучат во формирањето на цените и ќе вложуваат напори во постапката за одлучување на цените да се тргнува од политиката на стабилизација и јакнење на конкурентската способност на стопанството.

Тоа треба да се потпира, пред сè, врз јакнењето на квалитативните фактори на стопанисувањето, економски порационално вклучување во поделбата на трудот во земјата и во меѓународната размена, преку пошироко репродуктивно поврзување на производството и прометот и врз потрајно регулирање на доходовните односи во цените.

(2) Органите на Републиката ќе се залагаат, на ниво на земјата, благовремено да се склучи Меѓурејпублички договор за спроведување на политиката на цените за 1980 година.

Притоа ќе се настојува, со преземање на мерки, порешително да се применуваат утврдените критериуми и механизми за формирање на цените во црната и обоената металургија, да се усогласуваат цените во хемиската индустрија со влијанието што го има надворешниот пазар преку увозните сировини, да се воспостават поусогласени паритетни односи во цените на суровиот тутун, оризот, волната и памукот со цените на другите производи за кои се определуваат производно-продажни и заштитни цени и да се склучи посебен договор меѓу федерацијата, републиките и автономните покраини за потрајно уредување на цените во енергетиката.

(3) Еден месец по склучувањето на Меѓурејпубличкиот договор за спроведување на политиката на цените, ќе се склучи договор со општините за спроведување на политиката на цените за производите и услугите што се од надлежност на Републиката и општините.

При менувањето на цените на стоките и услугите ќе се води политика да се подобри паритетниот однос на цените на индустриските производи и да се обезбеди поумерен пораст на цените на производите и услугите, кои во 1979 година имале подинамичен пораст и кои поосетно влијаат врз трошоците на животот.

До склучувањето на меѓуопштинскиот договор за спроведување на политиката на цените во 1980 година нема да се врши зголемување на цените на производите и услугите од надлежност на општините и Републиката.

(4) Надлежните органи на општините и Републиката ќе обезбедат општествена контрола на цените и благовремено ќе преземаат мерки од својата надлежност заради остварување на утврдената политика на цените и тоа:

— по донесувањето на Законот за основите на системот на цени и за општествена контрола на цените, ќе се пристапи кон изготвување на закони или други прописи за општествена контрола на цените од надлежност на Републиката и други прописи и акти во врска со спроведувањето на системот на политиката на цените;

— за стабилизација на цените на земјоделските производи кои се формираат според условите на пазарот, за стабилизирање и зголемување на земјоделското производство и унапредување на прометот со земјоделско-прехранбени производи, ќе се забрза самоуправното организирање и здружување врз доходовни односи врз потрајни основи на примарното производство, преработката и прометот и организирање на пазарот. За таа цел ќе се поттикнува договарањето на производството, изградбата и опремувањето на продажен и складиштен простор, на разладни капацитети и друго;

— Ќе се продолжи и со компензација на цените на одделни производи заради намалување на влијанието на порастот на цените врз трошоците на животот;

— Ќе се поттикнува формирањето на деловни и самоуправни заедници за снабдување на поголемите пазаришни центри;

— Ќе се забрза создавањето на стоковни резерви во Републиката. Тоа ќе се остварува со организирана набавка на стоки и со градба на сместувачки простор за нив;

— Ќе се донесат прописи за утврдување на трошоците во прометот и воопшто за цените на производите и услугите за кои не се склучени самоуправни спогодби за деловна соработка и здружување на средствата.

4.3. За обезбедување на подобро функционирање на единствениот југословенски пазар и за порамномерно снабдување со стоки од значење за производството и населението, со донесувањето на системските прописи за цените, компензациите и задолжителното здружување на организациите на здружениот труд од областа на производството и прометот, истовремено ќе се настојува: да се усовршува системот на самоуправно спогодување и општествено договарање на ова подрачје, да се подобри организацијата и функционирањето на единствениот југословенски пазар и да се унапреди системот на стоковни резерви.

Посебно ќе се интензивира работата на унапредувањето на пазарот и ќе се овозможи што целосно интегрално дејствување на единствениот пазар, заради остварување целите на економскиот и социјалниот развој на земјата. Напоредно со ова ќе се зајакне работата на инспекциските служби на сите нивоа.

4.4. За јакнење на материјалната основа на здружениот труд и остварување на политиката за побавен пораст на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка од порастот на доходот, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници ќе ги преземат следните мерки и активности:

(1) Со планирањето на доходот, утврдувањето на делот од доходот кој е резултат на посебни погодности и неговата намена и со утврдените односи во распоредувањето на чистиот доход и личните доходи ќе се обезбеди следното:

— вкупните лични доходи во организациите на здружениот труд во стопанството можат да се зголемат за 5 процентни поени под порастот на масата на доходот, а средствата за заедничка потрошувачка во организациите на здружениот труд и работните заедници во стопанството, не земајќи ги предвид средствата за станбена изградба, да растат во маса номинално најмногу до 14%.

Во масата на личните доходи ќе се засметаат и исплатите за лични доходи кои ќе се извршат во 1980 година врз база на дефинитивната распределба по завршните сметки за 1979 година;

— вкупните лични доходи на работните заедници на банките и другите финансиски организации, самоуправните интересни заедници, деловните заедници и здруженијата и во организациите на здружениот труд во надворешната трговија и трговијата на големо може да се зголемат за 8 процентни поени под порастот на масата на доходот во стопанството, а средствата за заедничка потрошувачка, не земајќи ги предвид средствата за станбена изградба, да растат во маса номинално најмногу до 10%.

Во масата на личните доходи ќе се засметаат и исплатите за лични доходи кои ќе се извршат во 1980 година врз база на дефинитивната распределба по завршните сметки за 1979 година;

— вкупните лични доходи на работните заедници на органите на општествено-политичките заедници и на општествено-политичките организации можат да се зголемат до предвидениот пораст на средствата со буџетите, а најмногу до 8 процентни поени под порастот на масата на доходот во стопанството, а средствата за заедничка потрошувачка, не земајќи ги предвид средствата за станбена изградба, да растат во маса номинално најмногу до 10%;

— вкупните лични доходи во организациите на здружениот труд во општествените дејности можат да се зголемат до предвидениот пораст на средствата за заеднички потреби, а најмногу до 7 процентни поени под порастот на масата на доходот во стопанството, а средствата за заедничка потрошувачка, не земајќи ги предвид средствата за станбена изградба, да растат во маса номинално најмногу до 10%.

(2) До крајот на јануари 1980 година ќе се склучи општествен договор за насочување на распределбата на доходот и личните доходи со кој ќе се обезбеди спроведување на вака утврдената политика за движење на личните доходи.

До крајот на март 1980 година ќе се склучат самоуправни спогодби на самоуправните организации и заедници за насочување и распределба на доходот и личниот доход со кои ќе се усогласи распределбата на доходот и личните доходи со политиката утврдена со оваа Резолуција и општествениот договор.

Напоредно со тоа ќе се иновираат и постојните односно ќе се донесуваат нови самоуправни акти во оваа сфера во основните организации на здружениот труд и работните заедници.

До склучувањето на општествениот договор и самоуправните спогодби за насочување на распределбата на доходот и личните доходи, самоуправните организации и заедници и органите на организациите на општествено-политичките заедници нема да ги зголемуваат личните доходи и заедничката потрошувачка над нивото на исплатените лични доходи и на заедничката потрошувачка за ноември 1979 година.

(3) Работниците и нивните самоуправни органи и организираниите социјалистички сили во организациите на здружениот труд и во работните заедници, како и сите заинтересирани чинители во општината и Републиката, вклучително и самоуправната работничка контрола и органите за инспекција и општествен надзор, ќе остваруваат благовремено увид и ќе преземаат други ефикасни мерки за примена на општествените и самоуправни општи акти за одговорна и доследна примена во остварувањето на движењата на личните доходи во организациите и заедниците, особено во тие што работат со загуби и со резултати пониски од просекот остварен во групацијата во земјата искажани во споредбените показатели.

Со самоуправни спогодби за распределба на доходот и личните доходи во организациите на здружениот труд на ниво на групации, ќе се утврдат задачите на Службата на општественото книговодство во спроведувањето на самоуправните спогодби.

За спроведување на утврдената политика за распределба на доходот и на личните доходи, по потреба, ќе се донесат соодветни прописи.

4.5. За помирен пораст на средствата за финансирање на заедничките потреби по основ на придонеси и даноци од доходот и од личните доходи ќе се презема следното:

(1) Со договорите за спроведување на политиката за заедничка потрошувачка, како и со самоуправните спогодби и активности во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и со мерки на економската политика, ќе се обезбеди вкупните средства по основ на придонеси и даноци од доходот и од личните доходи за финансирање на заедничките потреби да бидат зголемени во маса најмногу до 16%, изземајќи ги исплатите за пензии од пензиското и инвалидското осигурување.

Во согласност со приоритетните и специфичните потреби ќе се обезбеди побрз пораст на средствата за намирување на потребите на образованието, социјалната заштита и здравството.

(2) Републичките и општинските самоуправни интересни заедници, во согласност со собранијата на општествено-политичките заедници, најкасно до крајот на јануари 1980 година ќе склучат општествени договори и самоуправни спогодби за висината

на средствата кои ќе се остваруваат по основ на издвојувања од доходот и од личните доходи за подмирување на одделните видови на заеднички потреби.

Со општествените договори и самоуправните спогодби поблиску ќе се утврдат износите на средствата, динамиката на користење на средствата и заштитни мерки кои ќе ја исклучат можноста за формирање на средства над договорениот износ. Притоа, тримесечно ќе се врши усогласување на издвојувањата на средствата за заедничка потрошувачка во согласност со остварениот доход на стопанството по периодичните пресметки и динамички договорениот прилив на средствата. Доколку остварените средства во претходното тримесечје бидат поголеми од договорените, ќе се изврши соодветно намалување на обврската на стопанството за наредното тримесечје.

Со договори и самоуправни спогодби ќе се утврдат задачите на Службата на општественото книговодство која ќе врши контрола и ќе го следи спроведувањето на договорите за остварување на политиката за заедничка потрошувачка, ќе ги анализира состојбите и ќе ги информира организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и органите и организациите на општествено-политичките заедници.

(3) Самоуправните интересни заедници и организациите на здружениот труд од општествените дејности ќе ги усогласат своите програми со расположивите средства и реалните материјални можности и на таа основа ќе го сообразат обемот на придонесите за одделните видови на заедничка потрошувачка.

4.6. Во напорите за остварување на што поголем доход, од особено значење ќе биде да се создаваат и произведначени услови за стопанисување во сите гранки и групации на производството.

Организациите на здружениот труд е неопходно да го забрзаат доходното поврзување со организациите на здружениот труд, меѓусебно зависни во процесот на репродукција и со тоа да обезбедат произведначени услови на стопанисување и стекнување на доход.

За создавање на поповолни услови за стопанисување ќе се преземат и економски мерки.

(1) Врз постојните решенија, со измени и дополнувања на постојните закони и со други соодветни прописи и решенија, ќе се обезбеди следното:

— ќе се применуваат намалени стапки на данокот на доход за гранките и групациите чија економска положба ќе биде отежната како резултат на објективни околности;

— данокот на доход ќе им се отстапува на деловните фондови на основните организации на здружениот труд од електростопанството и железничкиот сообраќај за развој на материјалната основа на здружениот труд;

— ќе се продолжи со обезбедување на бенефицирани камати на определени кредити за дејностите и подрачјата утврдени со пропис;

— ќе се обезбедат соодветни средства за компензација на дел од трошоците за репродукција во железничкиот сообраќај и во електростопанството;

— ќе се продолжи со одделни интервенции во стопанството преку обезбедување на премии, регреси и компензации за намени определени со закон, договори и други акти;

— ќе се врши ослободување од данокот на доход за делот на доходот што организациите на здружениот труд ќе го остварат со извоз на стоки и услуги.

(2) Органите на републичката управа ќе настојуваат:

— да се обезбеди намалување на царините и увозните давачки за цинков концентрат и валавички полуфабрикати и сировини за вештачки маси и синтетски влакна, како и намалување на царините и другите давачки при увоз на специфична опрема за дејностите што се од посебно значење за општиот развој;

— со преиспитување на механизмот на платниот промет да се намалат трошоците на организациите на здружениот труд и да се зголеми брзината и сигурноста на плаќањето.

(3) Самоуправните интересни заедници, со свои одлуки и решенија, и натаму да водат политика на олеснување и ослободување од плаќање на придонеси од доходот и личните доходи на некои гранки и групации, чија економска положба во значителна мера ќе биде отежната од објективни причини.

(4) Банките, осигурителните заводи и другите корисници на општествени средства по основ на договорни обврски ќе ги преиспитаат и ќе настојуваат, со своите одлуки за висината на каматите, тарифите и цените на услугите да го намалат оптоварувањето на доходот на организациите на здружениот труд по основ на договорени обврски.

4.7. Вкупните средства за финансирање на општите општествени потреби во општините и Републиката, не сметајќи ги средствата од придонесот за финансирање на буџетот на федерацијата, средствата наменети за отстранување на последиците од земјотресот во СР Црна Гора и поплавите во Републиката, како и средствата за компензации, ќе растат во маса до 16% во однос на претходната година.

Сите општествено-политички заедници и корисници на средствата од буџетите ќе утврдат конкретни мерки за штедење и за рационално користење на расположливите средства.

Ќе се врши усогласување на постојните стапки на данокот на промет со промените во цените, со цел да се обезбеди масата на данокот на промет да не се зголеми над вкупно планираните приходи по овој основ.

4.8. Инвестиционите вложувања треба да се остваруваат во зависност од материјалните можности, давајќи им притоа предност на објектите што треба да бидат завршени и пуштени во 1980 година.

Во стопанството ќе се вложуваат напори за создавање на услови за редовно завршување и пуштање во работа на објектите што се од посебно значење за вкупниот развој и за обезбедување на континуитетот на инвестиционата активност, при што посебно ќе се поддржуваат инвестициите што придонесуваат за зголемување на извозот и за подобрување на платно-билансната позиција на Републиката.

„Инвестиционите вложувања во нестопанството ќе се остваруваат со посмирана динамика и поголема селективност и ќе се сведат во рамките на предвидувањата и реалните расположливи средства. Ќе се одложи отпочнување на изградба на нови управни згради на организациите на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници на општествено-политичките заедници и општествено-политичките организации“.

(1) Организациите на здружениот труд, деловните банки и другите носители на инвестиционата активност, ќе донесат сопствени програми во кои ќе ги согледаат зголемените трошоци на изградба и начинот на обезбедување на потребните средства, роковите за довршување и другите отворени прашања од досегашната изградба и ќе ги утврдат потребните мерки и задачи за поуспешно остварување на договорениот развој.

(2) Организациите на здружениот труд со свои одлуки и решенија, во 1980 година ќе обезбедат повисоко издвојување на средства за инвестициони вложувања за развој на материјалната основа на трудот и ќе обезбедат поредовно извршување на обврските по веќе користени кредити.

Соодветно ќе се ангажираат и самоуправните интересни заедници во согласност со утврдената политика во оваа резолуција.

(3) Организациите на здружениот труд ќе го забрзаат процесот на здружување на трудот и средствата за реализација на заедничките развојни програми во Републиката.

(4) Ќе се изврши измена и дополнување на Законот за здружување на дел од средствата на општествената репродукција во стопанството и на Општествениот договор за здружување на средствата за развој на електроенергетиката за периодот од 1976 до 1984 година и со тоа ќе се обезбеди предвиденото учество на средствата на општествената репродукција во реализацијата на Програмата за изградба на електроизвори во Републиката.

(5) Деловните банки ќе вложат соодветни напори за повисоко ангажирање на слободните средства на населението и за обезбедување на други кредитни средства за инвестициони вложувања во стопанството.

Ќе се настојува да се обезбеди и дополнително право за користење на финансиски кредити во странство, со намена за покривање на зголемените трошоци на инвестициите за објектите што имаат пошироко значење за вкупниот развој на земјата и Републиката. Со селективни решенија ќе се обезбеди извршување, пред сè, на инвестициите што се од битно значење за редовно активирање на објектите.

Деловните банки ќе склучат самоуправни спогодба и ќе ги заострат условите за давање на кредити за нестопански инвестиции, освен инвестициите за станбена изградба и изградба на основни средства на комуналното стопанство.

(6) Организациите на здружениот труд, банките, самоуправните интересни заедници и општините ќе преземат мерки и активности со кои ќе создаваат услови во 1980 година да се изградат близу 10.000 стана и да се прошират комуналните фондови. Притоа, тежиштето ќе се стави на развивањето на најразновидни форми за парично ангажирање на личните средства на работните луѓе и граѓаните во решавањето на своето станбено прашање по пат на индивидуална изградба, купување на стан во сопственост или добивање односно користење на стан во општествена сопственост.

Општините и Републиката ќе склучат општествен договор за основите на програмско утврдување на станарината и нејзино диференцирано субвенционирање.

Општините ќе склучат самоуправни спогодби со самоуправните интересни заедници и организациите на здружениот труд за порационална и координирана станбена изградба и за стабилизација на цената на станот и со свои мерки и активности ќе го забрзаат донесувањето на урбанистичките планови за помалите населени места.

4.9. Со кредитно-монетарната политика ќе се обезбедат поусогласени стоковно-парични односи, реализација на платнобилансната позиција на Републиката, и одржување на предвидениот растеж на општествениот производ.

Обезбедувањето на соодветен пораст на паричната маса ќе се остварува со регулирање на кредитниот потенцијал на банките, со самоуправни спогодба на банките за пораст на нивните пласмани и со други мерки на монетарно-кредитното регулирање. Со усогласувањето обемот и динамиката на порастот на пласмани на банките ќе се настојува порастот на финалната побарувачка да се движи во рамките кои одговараат на формираните средства за таа цел.

(1) Примарната емисија првенствено ќе се користи за монетизација на хартиите од вредност, издадени од организациите на здружениот труд од стопанството врз основа на нивните стоковно-парични работи и за давање на кредити врз подлога на тие хартии од вредност и за давање на кредити на банките за насочување на нивните пласмани во приоритетните намени утврдени со Општествениот план на Југославија и со Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година.

Селективната кредитна политика ќе се спроведува по пат на самоуправни спогодби меѓу банките.

(2) Банките ќе влијаат врз обезбедувањето на потребната ликвидност на стопанството преку монетизација на краткорочните преносливи хартии

од вредност, издадени од организациите на здружениот труд од стопанството врз основа на стоковно-паричните работи.

(3) Слободните парични средства од депозитите на општествено-политичките заедници во Републиката, кои се водат при Народната банка на Македонија, во 1980 година ќе се користат за одобрување на краткорочни кредити за подобрување на ликвидноста на банките. Со овие средства ќе биде поддржувано и кредитирањето на: продажбата на домашна опрема и на монтажерски работи во земјата и во странство; републичките пазарни стоковни резерви, утврдени од страна на надлежниот орган на Републиката, и одделни намени од областа на земјоделството.

Поблиските намени, како и условите и динамиката на користење на овие кредити, ќе бидат утврдени со посебна одлука од страна на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

(4) Слободните средства од штедните влогови и другите средства на граѓаните при поштенската штедилница ќе се користат за реализација на развојната програма на ПТТ, за поддржување продажбата на опрема на домашен пазар, како и за доопремување на железничкиот сообраќај, што поблиску ќе се определи со посебна одлука на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, при што ќе се настојува да се зголеми делот на средствата што се користат за развој на ПТТ сообраќајот.

Дел од порастот на вкупните штедни влогови (во висина од 5%) ќе се насочи за кредитирање развојот на индивидуалното земјоделство, а дел од порастот (во висина од 2%), со самоуправни спогодба меѓу деловните банки, ќе се насочи за реализација на договорената политика за изградба на електростопански објекти во Републиката.

5. За остварување на предвидената динамика на стоковната размена со странство и проширување на другите форми на соработка со странските партнери ќе се преземаат следните мерки и активности:

5.1. Ќе се настојува навремено да се утврдат платнобилансните и девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини во единствената проекција на платниот и девизниот биланс на земјата, во кој ќе се утврди и користењето на странските кредити.

Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство, Народната банка на Македонија и надлежните органи на републичката управа, постојано ќе го следат остварувањето на платнобилансната позиција и девизнобилансната позиција на Републиката и по потреба ќе преземаат мерки за нивно извршување.

За таа цел навремено ќе се подготват квартални проекции на платнобилансната и девизнобилансната позиција на Републиката во единствениот платен и девизен биланс на земјата.

5.2. Во Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство ќе се изврши усогласување на плановите за развој на економските односи со странство на организациите на здружениот труд и ќе се склучи:

— самоуправни спогодба за начинот и постапката за остварување на договорениот обем на увозот на стоки и услуги и друг одлив на девизи;

— самоуправни спогодба за поттикнување на извозот; и

— самоуправни спогодба за критериумите и постапката за остварување на правата за задолжување во странство и за девизно кредитирање на странски лица утврдени во проекцијата на платнобилансната позиција на Републиката.

5.3. Организациите на здружениот труд ќе преземаат мерки и решенија со кои ќе се обезбеди следното:

(1) Ќе го прилагодуваат производството кон барањата на странските пазари и ќе ја зголемиваат конкурентската способност на своите производи и услуги, а увозот на стоки и услуги и другиот одлив на девизи ќе го остваруваат во согласност и во рамките на договорениот обем утврден со Самоуправ-

ната спогодба за начинот и постапката на остварување на договорениот обем на увоз на стоки и услуги и другиот одлив на девизи.

(2) Ќе го интензивираат процесот на доходно поврзување заради остварување на поголема извозна активност, поорганизирано настапување на странскиот пазар и заедничко остварување на потребните девизни средства за стоковни и нестоковни плаќања.

(3) Врз самоуправната спогодба, согласно со член 67 од Законот за девизно работење и кредитните односи со странство, ќе го утврдуваат учеството на организациите на здружениот труд во распределбата на девизите остварени со заедничка производствена, финансиска или друга соработка, особено кога се работи за форми на потражна соработка сразмерно на придонесот што работниците од тие организации го дале во нивното остварување.

(4) Ќе ги преиспитаат сите издатоци за увоз на сировини и репродукциони материјали и опрема и ќе преземаат мерки за рационализација на увозот и за штедење во користењето на странските средства на плаќање. Посебно ќе разработат програми за штедење на нестоковните издатоци.

(5) Ќе утврдат програми за супституција на увозот и ќе преземаат мерки и активности за нивно остварување. Во овие рамки ќе подготват посебна програма за штедење на нафта и нафтени деривати и за нивно рационално користење и супституција.

(6) За остварување на поголем обем на девизен прилив по основ на странскиот туризам, во Акционата програма за подготвките и одвивањето на туристичката сезона, нагласено место ќе им се даде на мерките за поголема понуда на капацитетите за сместување на странските туристички пазари.

(7) Стоковната размена со странство ќе ја прошируваат со сите земји во светот. Притоа, тргнувајќи од нашите трајни определби, а посебно од одлуките на Шестата конференција на неврзаните земји во Хавана, ќе остварат поинтензивна економска соработка со неврзаните земји и земјите во развој и со тоа ќе се зголеми учеството на размената со овие земји во вкупниот извоз и увоз на СР Македонија. Напорите и активностите на организациите на здружениот труд за поголема економска соработка со неврзаните земји и земјите во развој ќе се поддржат и со мерките на економската политика.

(8) Покрај проширувањето на стоковната размена, ќе вложуваат напори за натамошно развивање и на други форми на соработка со странските партнери, пред сè, преку производствена кооперација, финансиска, деловно-техничка и други видови на соработка.

5.4. Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство и надлежните органи на Републиката ќе ја преиспитаат оправданоста на увозот на стоки и услуги кои не се битни за одвивање на процесот на производството и за снабденоста на пазарот, со цел за сведување на увозот во рационални рамки.

5.5. Органите на Републиката, со учество на организациите на здружениот труд, Стопанската комора, Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство и другите асоцијации на стопанството, ќе утврдат проекција на материјалниот биланс за основните производи кои имаат значајно учество во извозно-увозните текови.

5.6. Организациите на здружениот труд од нестопанските дејности, самоуправните заедници, банките и другите финансиски организации и општествено-политичките заедници, ќе ги намалат нестоковните плаќања во странство и за таа цел ќе подготват посебни програми за штедење и рационално користење на девизните средства.

5.7. Ќе се настојува во Самоуправната интересна заедница на Југославија за економски односи со странство навремено да се склучи самоуправни спогодба на самоуправните интересни заедници за еко-

номски односи со странство на републиките и автономните покраини за поттикнување на извозот на стоки и услуги, и да се донесат: единствени критериуми за начинот и постапката на остварување на договорениот обем на увоз на стоки и услуги и на другиот одлив на девизи; единствени критериуми и постапка за остварување на правото на задолжување во странство; како и основни критериуми врз основа на кои со акти на републичките и покраинските самоуправни интересни заедници за економски односи со странство ќе се утврдат и други олеснувања за поттикнување на извозот на стоки и услуги.

Притоа ќе се настојува:

(1) Со системот и механизмот на даночни, царински и други олеснувања да се обезбедат такви услови на стопанисување кои ќе го јакнат економскиот интерес на организациите на здружениот труд за извоз. Притоа ќе се настојува да се обезбеди поддршка на извозот на стоки и услуги со кои се постигна повисок нето девизен ефект и извозот на стоки со повисока домашна супстанца, а извозот на обоени метали на клириншкото подрачје, според меѓународните спогодби и стоковни листи, да има исти права како и извозот на конвертибилното подрачје.

(2) Извозот на стоки од агроиндустрискиот комплекс и натаму да се поттикнува врз установеното ниво и структура на посебните постојни олеснувања и со дополнителни средства кои се обезбедуваат од посебни давачки на увозот на земјоделско-прехранбени производи. Истовремено, да се заштитена домашното земјоделско производство од непотребен увоз и нелојална странска конкуренција, во согласност со Договорот за развој на агроиндустрискиот комплекс.

6. За натамошен усогласен развој на општествените дејности ќе се преземаат следните мерки и активности:

(1) Ќе се донесе Акциона програма за спроведување на Законот за средното образование, ќе се склучи општествен договор за ученички и студентски стандард и ќе се донесе програма на Републиката интересна заедница за основно образование за учество во финансирањето на изградбата и опремувањето на училишен простор за основното образование.

(2) Ќе се склучи самоуправни спогодба за одржување на културните манифестации од општ интерес за СР Македонија, самоуправни спогодба за учество во финансирањето на културните и уметничките манифестации од заеднички интерес за СФРЈ и општествен договор за книгата, како и за кинематографијата и ќе се преземат други мерки и активности за натамошен развој на културата.

(3) Ќе се продолжи со организирани акции за натамошно омасовување на физичката култура и техничката култура.

(4) Ќе се интензивира активноста за донесување на општествен договор за регионален развој и поставеност на здравството и здравственото осигурување.

(5) Ќе се обезбедат средства од Републиката за изградба и опремување на објекти и за реализација на други активности за развој на општествените дејности кои се од посебно значење за реализацијата на политиката на вкупниот развој и тоа: за учество во изградбата и опремувањето на просторот во насоченото образование; за учество во изградбата и опремувањето на објекти во областа на културата; за учество во изградбата и опремувањето на современ простор за здравствена заштита од општ интерес за Републиката; за реализација на Програмата за учество во изградбата на објекти за физичка култура и за остварување на Програмата за учество на Републиката во доградбата, изградбата и опремувањето на објектите за техничка култура.

Ќе се испита можноста за валоризација на средствата за учество на Републиката, самоуправниите интересни заедници и другите учесници во до-

говорите за изградба и опремување на објектите кои се од посебно значење за реализација на политиката на вкупниот развој.

7. Самоуправните интересни заедници, општините и Републиката, со свои мерки и активности, ќе создаваат услови, со порационална употреба на средствата, да се обезбедат правата на работните луѓе и граѓаните според важечките прописи по основ на здравственото осигурување, пензиско-инвалидското осигурување, социјалната заштита, боречко-инвалидската заштита, надоместоците за материјално обезбедување на привремено безработните и детските додатоци, како и да се продолжи со спроведувањето на програмите за задолжителните видови на здравствена заштита на населението, намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца и за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во Републиката.

8. За остварување на политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените краишта во 1980 година, покрај мерките предвидени со Општествениот план на СР Македонија, ќе бидат обезбедени и дополнителни средства на Републичкиот фонд за побрз развој на стопански недоволно развиените краишта. Тоа ќе се обезбеди со насочување на дел од вишокот на приходите од каматите на Народната банка на Македонија. Управниот одбор, со одлука, поблиску ќе ги утврди намените и начинот на користење на дополнителните средства.

Преку политиката на користење на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање побрз развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, во 1980 година ќе се обезбеди динамички побрзо извршување на обврските по договорените трансии за изградба на објекти во стопански недоволно развиените краишта во Републиката.

И натаму ќе се води политика на приоритетно поддржување на инвестиционите зафати за проширување на материјалната основа на стопанството во стопански недоволно развиените краишта.

Во користењето на кредитите преку Меѓународната банка за обнова и развој и преку други финансиски институции, ќе му се даде одреден приоритет на остварувањето на програмите на недоволно развиените краишта.

9. Учесниците во Општествениот договор за побрз развој на подрачјата во граничниот појас и ридско-планинските реони, во 1980 година ќе се ангажираат за забрзано остварување на соодветните програми и мерки со кои ќе се обезбеди: зголемување на стопанските вложувања за ширење и модернизација на постојните и изградба на нови индустриски објекти; развој на терцијарните стопански дејности, особено на туризмот и малото стопанство; модернизација на селските домаќинства и унапредување на земјоделското производство, со поголем нагласок на сточарството; јакнење на деловната соработка меѓу организациите на здружениот труд од овие подрачја со оние од другите подрачја на земјата; како и здружување на средствата за развој на инфраструктурата, општествените дејности и друго.

10. Ќе се продолжи со пошумувањето на голините.

Тоа ќе се остварува врз дополнителна програма за пошумување на голините утврдена за 1979 и 1980 година и за ова цел дел од потребните средства ќе се обезбедат од Републиката.

11. Во 1980 година ќе се засилат мерките и активностите за заштита и унапредување на човековата околина.

Со мерките и активностите ќе се настојува: да се продолжи со натамошна инвентаризација на загадувачите на воздухот, водите и земјиштето; примена на одредбите за вградување и користење на опрема за заштита на човековата околина; преземање на натамошни мерки за намалување интензитетот на бучавата; рационално користење на зем-

јиштето, како и заштита од неговата деградација; и унапредување на човековата животна и работна околина.

Во врска со ова, организациите на здружениот труд, самоуправните организации и заедници, општествено-политичките заедници, преку донесување на свои акти, ќе настојуваат да обезбедат забрзана заштита и унапредување на човековата животна и работна околина.

12. Во текот на годината, од страна на Собранијата на општините и Собранието на СР Македонија, ќе се донесе општествен договор за Основите на Просторниот план на Републиката и ќе заврши изготвувањето на овој план.

13. Ќе се продолжи со активностите предвидени со Општествениот план на Републиката, сврзани со развојот и јакнењето на одбранбената способност на Републиката и јакнењето на системот на безбедност, како интегрален дел на општествената самозаштита. Притоа, покрај јакнењето на територијалната одбрана, омасовувањето на цивилната заштита и јакнењето на службата за безбедност, тежиштето на активностите во 1980 година ќе биде ставено и на создавањето на материјални претпоставки за развој и оспособување на стопанството и општествените дејности за работа во услови војна.

14. Ќе се преземаат мерки кои ќе придонесат за натамошен развој и подобрување на материјалната положба на информативно-политичкиот печат и на радиото и телевизијата, за подобрување на просторните и техничките можности, согласно со усвоените програми за развој, како и за натамошно унапредување на делегатските гласила.

Во рамки што произлегуваат од определбите на оваа резолуција и општествените и самоуправните акти за нејзино спроведување ќе се преземаат мерки за посмилено остварување на посебните програми за решавање на работниот простор, опремувањето и модернизацијата на органите на републичката управа и на правосудството, утврдени со закон, како и за нивно поефикасно дејствување.

15. Ќе се подготват и донесат прописи со кои поблиску ќе се утврдат изворите на приходите од кои ќе се обезбедат средства за намирување обврските на Републиката, за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес во Социјалистичка Република Црна Гора и за дополнително преземените обврски за враќање на дел од ануитетите по кредитите дадени на САП Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини.

16. За отстранување на последиците од поплавите што зафатија поголем број на општини во Републиката, ќе се изврши покомплексно согледување на настанатите штети и ќе се утврдат мерки за нивно постапно надминување и изнаоѓање на решенија врз потрајна основа.

17. Со активностите врз подготовките на новите среднорочни планови за периодот од 1981 до 1985 година ќе се обезбеди плановите на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници да се донесат истовремено и во меѓусебна зависност и поврзаност до крајот на 1980 година.

Поради тоа, сите носители на планирањето навремено ќе ги утврдат елементите на самоуправните спогодби и на договорите за основите на плановите, ќе се интензивира процесот на усогласување и утврдување на заедничките интереси и цели на општествено-економскиот развој и врз таа основа ќе се утврдат нацртите на плановите во рокови како што е предвидено. Притоа, ќе биде потребно самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници да вложат максимални напори плановите да бидат подготвени врз реално согледаните услови и можности за сопствен развој во идниот плански период и да се раководаат од Основните насоки и рамки на економската

политика на општествено-економскиот развој на Југославија и на Републиката.

Извршниот совет на Собранието, во постапка на договарање, ќе ги утврди заедничките задачи на развојот и основните мерки за нивна реализација, во рокови како што е предвидено со Одлуката на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за подготвување на Општествениот план на Републиката.

* *

Сите носители на планирањето, раководејќи се од целите и задачите на своите среднорочни планови за развој во периодот од 1976 до 1980 година и насоките на политиката на остварување на Општествениот план на Републиката во 1980 година, утврдени со оваа Резолуција, ќе биде неопходно во своите резолуции и програми за работа и развој поблиску да ги утврдат задачите и мерките на акцијата во 1980 година.

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, до крајот на јануари 1980 година, ќе изготви програма за спроведување на политиката на остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година, во 1980 година, за задачите што се од негова надлежност.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3339

27 декември 1979 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
соброр,
Ката Лахтова, с. р.

519.

Врз основа на член 318 точка 24, член 338 алинеја 6, согласно член 376 став 1 алинеја 5 и член 424 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Се разрешуваат од должноста претседател и судии на Уставниот суд на Македонија поради истек на мандатот за кој се избрани:

д-р Асен Групче, претседател.

Мире Доневиќ,

Димитар Стојчевски, судии.

За претседател и судии на Уставниот суд на Македонија се избираат:

За претседател:

Гога Николовски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија;

За судии:

Славе Поповски, потпретседател на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија,
д-р Димитар Поп Георгиев, редовен професор на Правниот факултет во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3221
27 декември 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

520.

Врз основа на член 90 став 2, а во врска со член 106 став 1 точка 9 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Се разрешуваат од должноста судии на Врховниот суд на Македонија поради исполнување услови за пензија: Тодор Деспотов, Салтир Кошевалиски, Стојче Поповски.

Разрешувањето се врши со важност од 31. 1. 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3220
27 декември 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

521.

Врз основа на член 35 и член 39 став 1 алинеја 8 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО БИТОЛА

Се разрешува од должноста заменик на окружниот јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Битола, поради исполнување услови за пензија Тома Талев.

Разрешувањето се врши со важност од 31. 1. 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3218
27 декември 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

522.

Врз основа на член 90 став 2, а во врска со член 106 став 1 точка 9 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Се разрешува од должноста судија на Окружниот стопански суд во Битола поради исполнување услови за пензија Бранко Блажевски.

Разрешувањето се врши со важност од 31. 1. 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-3219
27 декември 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

523.

Врз основа на член 26 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЕТНОЛОШКИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

Се именуваат претставници на Општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на индивидуален работоводен орган на Етнолошкиот музеј на Македонија:

Јово Камберски, член на Советот на Републиката,

Ајри Османов, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општина „Чаир“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3223
27 декември 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

524.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74, 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП

Се именува претставник на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Штип, Мице Грков, делегат во Соборот на здружениот труд, вработен во ОЗТ „Нова трговија“ во Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3224
27 декември 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

525.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 179 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија бр. 39/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Се дава согласност на стапката на основниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување, определена од Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1979 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3216
27 декември 1979 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

526.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 35 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 15/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА

Се дава согласност на фиксниот износ на стапката на придонесот за старосно осигурување на земјоделците за 1980 година, утврден од Собранието на Републиката самоуправа интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 24 декември 1979 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3217
27 декември 1979 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

527.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членовите 38, 39 и 41 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Основното училиште „Санде Штерјоски“ во Кичево, донесен со референдум на 5 март 1979 година, на основа на членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 7 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 38, 39 и 41 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Основното училиште „Санде Штерјоски“ во Кичево, донесен со референдум на 5 март 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Санде Штерјоски“ во Кичево, на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 63/79 од 27 септември 1979 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актот, означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за согласност на оспорените членови со начелото на наградување според трудот. Одделно основано се постави прашањето за спротивноста на членовите 38 и 39 од правилникот со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование, како и согласноста на членот 41 од оспорениот правилник со начелото на рамноправноста меѓу мажот и жената.

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник во текот на претходните испитувања и на седницата Судов утврди дека во неговиот член 36 е определено основа за учество на работникот во распределбата на средствата за лични доходи да претста-

вува вредноста на работите и работните задачи во училиштето и вредноста на придонесот на работникот во остварувањето на доходот на училиштето. Во членот 37 од правилникот се определени основните за распределба на средствата за личните доходи, а со членот 38 се утврдени вредности и вредносни соодноси на работите и работните задачи. Така, работите и работните задачи на професорот се вреднувани со 510 бода, на наставникот со 470 бода, на стручниот учител со 450 и на учителот со 430 бода. Во овој член се вреднувани работите и работните задачи на останатите работници во училиштето. Членот 39 од правилникот предвидува да се врши корекција на бодовите утврдени за наставникот во претходниот член 38. Всушност, во оваа одредба како основ за корекции земен се бодовите (470) утврдени за наставникот во членот 38 од правилникот, па за учителот овие бодови се корегираат во минус 40 бода, за стручниот учител во минус 20 бода, додека овие бодови за професорот и педагогот се корегираат во плус 40 бода.

Според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78) наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група и педагошка академија — одсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основното училиште, според ставот 2 од истиот член од означениот закон, можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судов стручната подготовка, како средство за изразување сложеноста на работите и работните задачи, има значење во системот на распределбата на средствата за личните доходи, така што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка, значи за кои се смета дека се посложени, оправдано е од гледиштето на начелото на наградување според трудот да се предвидува повисоко мерило по основот сложеност во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка, вреднувањето на тие работи се врши според нивната сложеност, а не според стручната подготовка што ја има конкретниот работник. Имено, ако за вршењето на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка тоа значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква да може со успех да ги врши секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка. Поради тоа Судов смета дека при вреднувањето на работите и работните задачи на наставниците, кога е во прашање еднаква сложеност на работите и работните задачи и кога со законот е утврдено дека со било кој од предвидените степени со успех ќе се изведува наставата, мора да се поаѓа од единствени мерила за вреднување на основот сложеност затоа што стручната подготовка е основен елемент за одредување степените на сложеност на работите и работните задачи. На овој начин не се обезвреднува значењето и влијанието на стручната подготовка во развиен систем на основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи според вложениот труд од причина што доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка при утврдувањето на конкретните резултати постигнати во работата, покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа ќе се одрази и на неговиот конечен личен доход.

Со оглед на тоа што за работниците кои изведуваат наставно-воспитна работа во основното училиште со членовите 38 и 39 од оспорениот правилник за личните доходи се предвидени различни мерила односно утврдено е различен износ на бодови во зависност од степенот на стручната подготовка на наставникот, а не се определени мерила што би ја изразуваале сложеноста на овие работи и работни задачи, Судов утврди дека членовите 38 и 39 од оспорениот правилник не се во согласност со начелото на наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, а разработено во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд и се во спротивност со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

5. Разгледувајќи го понатаму по сопствена иницијатива оспорениот правилник Судов утврди дека според неговиот член 41 вреднувањето по основот минат труд се врши на начин што за определен број години работен стаж е предвиден соодветен процент кој се исплатува од тековниот личен доход, но најповеќе до 15% што ги добиваат работниците кои ќе наполнат 35 години признат пензиски стаж.

Според ставот 3 на член 17 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78) осигуреникот што наполнил 40 години (маж) односно 35 години (жена) пензиски стаж, се здобива со правото на старосна пензија.

Начинот на кој е регулирано прашањето за минатиот труд во правилникот не обезбедува сразмерно учество на вработените жени во средствата за распределба на личните доходи според нивниот работен стаж односно не е обезбедено вработените жени личниот доход по овој основ да го добиваат еднаков број на години како и вработените мажи. Со оглед на тоа Судов утврди дека членот 41 од правилникот не е во согласност со начелото на наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, а разработено во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и со начелото за рамноправноста меѓу мажот и жената како работници во здружениот труд затоа што вработената жена процентот од 13% односно од 15% не може да го користи во еднаков број години како и вработениот маж.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 63/79

7 ноември 1979 година

Скопје

Го заменува претседателот на
Уставниот суд на Македонија,
Судија,

Петар Лештаров, с. р.

528.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на одделот „Б“, составен дел на Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, донесен од работниците на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје со референдум одржан на 30 декември 1977 година, по одржаната јавна расправа на 31 октомври 1979 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА одделот „Б“, составен дел на Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, донесен од работниците на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје со референдум одржан на 30 декември 1977 година, во делот во кој по подосновот квалитет и прецизност на трудот (БЗ) на основот работи и задачи на работните функции е предвидено различно вреднување на работниците со виша и висока стручна подготовка.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста на одделот „Б“, составен дел на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со уставното начело за распределба според трудот.

4. На јавната расправа Судов утврди дека со одделот „Б“, составен дел на оспорениот правилник, по подосновот квалитет и прецизност на трудот (БЗ) на основот работи и задачи на работните функции на работниците со виша стручна подготовка (наставници дефектолози) им се определени 85 бода, додека на оние работници кои се со висока стручна подготовка им се определени 115 бода.

Со членот 59 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78 и 43/78) е предвидено дека стручните работи од областа на социјалната заштита ги вршат работниците со висока или виша стручна подготовка. Според тоа, од означенава законска одредба произлегува дека стручните работи од областа на социјалната заштита со успех можат да ги вршат и работници со виша стручна подготовка.

Со членот 22 од Уставот на СР Македонија и со членот 126 од Законот за здружениот труд е предвидено дека на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Согласно ова уставно начело личниот доход на работникот зависи од резултатите кои тој ги постигнува со својот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Кога Законот за социјална заштита предвидува работите на социјалната заштита да можат да ги вршат и работници со виша стручна подготовка, тој оценил дека и тие со успех еднакво ќе ги извршуваат овие работи како и работниците со висока стручна подготовка. Поради тоа, од гледиште на уставното начело на распределба според трудот овие две категории на работници по овој основ треба, според мислењето на Судов, да бидат наградувани во зависност од вложениот труд и постигнатите резултати во работата, а не според степенот на нивната стручна подготовка. Доколку, меѓутоа, професорите во својата работа покажат поголеми работни резултати што се должи на повисокиот степен на стручна подготовка тие би можеле, според мислењето на Судов, при конечната распределба на средствата за лични доходи да остварат и поголеми материјални ефекти во согласност со утврдените основи и мерила.

Со оглед на тоа што со одделот „Б“, составен дел на оспорениот правилник, е вреднувана стручната подготовка, а не трудот и резултатите од работата т.е. по подосновот квалитет и прецизност на трудот (БЗ) на основот работи и задачи на работните функции наставниците дефектолози со виша стручна подготовка и професорите дефектолози со висока стручна подготовка се вреднувани различно и тоа само зависно од степенот на нивната стручна подготовка, а не според вложениот труд и постигнатите резултати во работата, Судов оцени дека тој не е во согласност со уставното начело на наградување според вложениот труд и резултатите на трудот, утврдено во членот 22 од Уставот

на СР Македонија и во членот 126 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 173/79

31 октомври 1979 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

529.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Правилникот за распределба на средствата за заедничка потрошувачка и станбена изградба на Училишниот центар за средно образование „Коле Неделковски“ во Титов Велес, донесен од советот на училиштето на седницата одржана на 6 февруари 1979 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 22 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ПОНИШТУВА Правилникот за распределба на средствата за заедничка потрошувачка и станбена изградба на Училишниот центар за средно образование „Коле Неделковски“ во Титов Велес, донесен од советот на училиштето на седницата одржана на 6 февруари 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Училишниот центар за средно образование „Коле Неделковски“ во Титов Велес на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод поднесена претставка Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување законитоста на правилникот означен во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата законитост со оглед на тоа што тој е донесен од советот на училиштето, а не на референдум во смислата на членот 463 од Законот за здружениот труд.

4. Во текот на постапката Судов утврди дека оспорениот правилник е донесен од советот на училиштето на седницата одржана на 6 февруари 1979 година откако претходно бил разгледуван на собирот на работниците на училиштето одржан на 16 декември 1978 година. При тоа биле дадени одредени забелешки кои на предлог на Комисијата за изготвување на правилникот биле вградени во усвоениот текст на правилникот.

5. Согласно ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација со референдум одлучуваат, покрај другото, и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка. Со оглед на тоа што со оспорениот правилник се одредуваат основи и мерила за распределба на средствата за заедничка потрошувачка во кои спаѓаат и становите Судов смета дека тој треба да биде донесен непосредно од работниците со референдум. Со оглед на тоа што оспорениот правилник не е донесен на референдум кој е една од формите на лично изјаснување на работниците во која тие најпотполно ја изразуваат својата волја при одлучувањето, Судов смета дека оспорениот правилник е донесен спротивно на постапката предвидена за донесување на вакви самоуправни општи акти во членот 463 од Законот за здружениот труд, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 111/79

22 ноември 1979 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Пред Општинскиот суд во Битола поведена е постапка за расправање на оставината на покојниот Дејковски Тане Васил, поранешен пензионер од село Бонаштру, општина Беочин. Бидејќи престојувалиштето на неговиот наследник Стојан Дејковски од село Кравари е непознато, за старател му е поставен Дејковски Гаврил од село Кравари, општина Битола.

Поради тоа се повикува Стојан Дејковски од село Кравари, сега со непозната адреса, да се јави пред овој суд. Во спротивно, по истекот на рокот од една година од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, оставината ќе се расправи врз основа на изјавата на поставениот старател, како и врз податоците со кои судот располага.

Од Општинскиот суд во Битола, О. бр. 382/78 од 9. X. 1979 година. (103)

Пред Општинскиот суд во Битола поведена е постапка за расправање на оставината на покојната Софија Стојче Пандова, поранешна домаќинка од Битола.

Со оглед на тоа дека не се знае дали покојната има наследници, се повикуваат сите лица кои полагаат право на наследство да се јават пред овој суд во рок од една година од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“. Во спротивно, оставината ќе се предаде на општинското собрание.

Од Општинскиот суд во Битола, О. бр. 470/78 од 9. X. 1979 година. (104)

Пред Општинскиот суд во Битола поведена е постапка за расправање на оставината на покојната Лена Никола Здравкова, поранешна домаќинка од Битола.

Со оглед на тоа дека не се знае дали покојната има наследници, се повикуваат сите лица кои полагаат право на наследство да се пријават на овој суд во рок од една година од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“. Во спротивно, оставината ќе се предаде на општинското собрание.

Од Општинскиот суд во Битола, О. бр. 477/78 од 9. X. 1979 година. (105)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесен е предлог за физичка делба од страна на предлагачката Асани Мерсије од село Нераште против противниците Сабит Исџами од Тетово, ул. „Никола Тесла“ бр. 30, Таип Емини од Тетово, ул. „Никола Тесла“ бр. 30 и Хусније, жена на Азис Уњел од Турција. Вредност на спорот неопределена.

Се повикува тужената Хусније, жена на Азис Уњел од Турција, да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да определи свој полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, а во колку тоа не го стори во определениот рок ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси во постапката за физичка делба.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 374/79. (106)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Бајрами Исманов Заим од село Форино, Гостиварско, против тужената Бајрами, род. Кукиќ Хаџе-

ра, родена во село Чараково — Приједор на 10. IV. 1938 година од татко Асан Кукиќ и мајка Ајка Кукиќ, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Бајрами, род. Кукиќ Хаџера во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави на судот или да ја соопшти својата адреса. Во спротивно, на тужената ќе ѝ се постави привремен старател кој ќе ја застапува во овој спор до окончувањето на истиот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 489/78. (102)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за IV одделение на име Шефик Зендели, с. Страјане, Гостивар. (2748)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Исмаил Каили, Скопје. (2749)

Свидетелства за I и II година, издадени од Техничкото училиште „Наџе Буџони“ — Куманово на име Амети Хамди, Куманово. (2750)

Воена книшка, издадена од Књажевац на име Адем Вукел, Скопје. (2752)

Воена книшка, издадена од Умаг на име Ајет Ајети, Скопје. (2753)

Свидетелство за VII одделение, издадено од Основното училиште „Братство“, с. Челопек на име Кадар Салиу, с. Челопек, Тетово. (2754)

Свидетелство за V одделение, издадено од Основното училиште во с. Желино на име Аднан Јакупи, с. Палатица, Тетово. (2755)

Свидетелство за V одделение на име Бехије Даљипи, с. Пирок, Тетово. (2756)

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име Цана Миланевска, с. Д. Седларце, Тетово. (2757)

Диплома на име Нонус Мисими, с. Д. Палчиште, Тетово. (2758)

Земјоделска здравствена легитимација на име Елмас Салија, с. Добарце, Тетово. (2759)

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име Идаџ Ибиши, с. Жеровјане, Тетово. (2760)

Здравствена легитимација на име Зенун Бајмак, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 136, Тетово. (2671)

Свидетелство за VIII одделение на име Орденка Димоска, ул. „Киро Пајмакоски“ бр. 4, Прилеп. (2762)

Свидетелство на име Горан Велендериќ, Прилеп. (2763)

Свидетелство за II одделение на име Андрија Јанчески, с. Мраморани, Прилеп. (2764)

Свидетелство на име Блаже Спасески, ул. „Беласица“ бр. 12, Прилеп. (2765)

Свидетелства за V и VII одделение на име Загорка Ристеска, с. П. Рувци, Прилеп. (2766)

Здравствена легитимација на име Цветанка Камичкова, ул. „А. Слабејко“ бр. 126-а, Прилеп. (2767)

Свидетелство за VIII одделение на име Благоводна Станкоска, ул. „Битолска“ бр. 92, Прилеп. (2768)

Свидетелство за V одделение на име Зора Ристеска, с. Подвис, Прилеп. (2769)

Свидетелство за VI одделение на име Сузана Илиеска, с. Браилово, Прилеп. (2770)

Свидетелство за KB заварувач на име Никола Камбовски, с. Велушино, Битола. (2771)

Свидетелство за VIII одделение издадено од Основното училиште во с. Желино на име Зибири Камиле, с. Желино, Тетово. (2772)

Свидетелство за VI одделение, издадено од Осмолетката „Братство“ на име Пајазити Фадил, с. Челопек, Тетово. (2773)

Ученичка книшка на име Јахи Шабани, с. Пирок, Тетово. (2774)

Свидетелство за V клас на име Аднан Јакупи, с. Палатица, Тетово. (2775)

Свидетелства за I, II и III клас на име Намик Рамадани, ул. „101“ бр. 3, Тетово. (2776)

Земјоделска здравствена легитимација на име Абибе Мурати, с. Ново Село II, Тетово. (2777)

Здравствена легитимација на име Амди Незири, с. Слатино, Тетово. (2778)

Здравствена легитимација на име Гулша Малики, ул. „Бл. Тоска“ бр. 190, Тетово. (2779)

Ученичка книшка за VI одделение на име Исмаил Зеилај, с. Бозовце, Тетово. (2780)

Лична карта, издадена од СВР, Тетово на име Џемил Нухи, ул. „И. Р. Лола“ бб, Тетово. (2781)

Земјоделска здравствена легитимација на име Џемил Нухи, ул. „И. Р. Лола“ бб, Тетово. (2782)

Свидетелство за VI одделение на име Владимир Наумовски, ул. „137“ бр. 12, Тетово.

Диплома за положен завршен испит за автомеханичар, издадена од АСУЦ во Скопје на име Драган Блажевски, Скопје. (2784)

Свидетелство за завршено аутотехничар, издадено од АСУЦ во Скопје на име Раде Дијанисиев, Скопје. (2785)

Свидетелство за I клас на име Царка Пантева, Скопје. (2786)

Работна книшка, на име Дојчо Дичковик, ул. „М. Лисица“ бр. 16, Куманово. (2787)

Работна книшка на име Решат Емини, ул. „Романовска“ бр. 22, Куманово. (2788)

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име Вера Новеска, с. Дол. Манастирец, Македонски Брод. (2789)

Свидетелство за V клас, издадено од Основното училиште „Јосип Броз Тито“ — с. Желино на име Насер Усеини, с. Желино, Тетово. (2790)

Свидетелство на име Селим Мехмеди, с. Слатино, Тетово. (2791)

Земјоделска здравствена легитимација на име Азиза Шакири, ул. „Љуботенска“ бр. 69, Тетово. (2792)

Свидетелство за VIII одделение на име Ибраим Шабани, с. Теарце, Тетово. (2793)

Свидетелство за VII одделение на име Даут Мустафа, с. Теарце, Тетово. (2794)

Работна книшка на име Владимир Јованоски, ул. „Р. Оцаклиевски“ бб, Гостивар. (2795)

Свидетелство за V одделение на име Вела Гечоска, нова населба Циглана, Гостивар. (2796)

Свидетелство на име Лезам Камбери, с. Гурфевиште, Гостивар. (2797)

Свидетелство за IV одделение на име Иљми Мемети, с. Градец, Гостивар. (2798)

Свидетелство на име Џемалија Изахар, Гостивар. (2799)

Свидетелство за средно образование на име Ацо Симоновски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 11, Гостивар. (2800)

Свидетелство на име Кељеби Садику, с. Србиново, Гостивар. (2801)

Свидетелство за IV разред, на име Муслија Кадир, с. Ломница, Гостивар. (2802)

Свидетелство од III одделение, на име Емрули Рами, с. Калиште, Гостивар. (2803)

Свидетелство за V одделение, издадено од Основното училиште „Влазен Фрашери“, с. Неготино — Гостивар на име Емрули Синан, с. Калиште, Гостивар. (2804)

Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ — Гостивар на име Петрески Здравко, нас. Плитерница, Гостивар. (2805)

Свидетелство издадено од Основното училиште „Маршал Тито“ на име Мамути Назми, с. Градец, Гостивар. (2806)

Свидетелство издадено од Основното училиште „Кристофори“, с. Градец на име Вемци Идриз, с. Градец, Гостивар. (2807)

Свидетелство за V одделение, издадено од Основното училиште „Моша Пијаде“, Гостивар на име Селмани Могбича, с. Беловиште, Гостивар. (2808)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Жец“ с. Групчин на име Емини Мурат, с. Групчин, Тетово. (2809)

Свидетелство за V одделение, издадено од Училиштето „Моша Пијаде“ на име Јовановска Весна, ул. „ЈНА“ бр. 229, Гостивар. (2810)

Свидетелство за V одделение, издадено од Училиштето „Моша Пијаде“ на име Петрески Здравко, ул. „Плитерница“, Гостивар. (2811)

Воена книшка, издадена од Риека на име Сабри Рашиќи, Скопје. (2812)

Воена книшка, издадена од Кичево на име Рамадан Беља, Скопје. (2814)

Свидетелство на име Марија Ристеска, ул. „Ленин“ бр. 121, Прилеп. (2815)

Свидетелство за VI одделение на име Киро Костадиновски, ул. „Кр. Волнароски“ бр. 80, Прилеп. (2816)

Ученичка книшка на име Тони Тодороски, ул. „Крушеска“ бр. 60, Прилеп. (2817)

Свидетелство за VIII одделение на име Златко Јованоски, с. Латово, Македонски Брод. (2818)

Диплома на име Добре Сиљаноски, Гостивар. (2819)

Свидетелство за завршено стенографско училиште при Работничкиот универзитет, на име Драга Димова, Скопје. (2820)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Исуф Фетахи, с. Арачиново, Скопје. (2821)

Свидетелства од I до IV година и завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“, Куманово, на име Флорин Рамадани, Куманово. (2822)

Свидетелства од I до IV година и за завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Рефик Адеми, Куманово. (2823)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од ГУЦ „Здравко Цветковски“ на име Слободан Зафировски, Скопје. (2824)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Митревска Бисера, с. Стровија, Прилеп. (2825)

Свидетелство за I година на име Љубе Вељанов, нас. Превалец, Титов Велес. (2826)

Воена книшка на име Трајче Митков, ул. „Ганчо Хаџи Занзов“, Титов Велес. (2827)

Свидетелство за VIII одделение на име Куртиш Некатли, с. Студеничани Скопје. (2828)

Свидетелство за III година на име Ѓорѓи Тавчиоски, ул. „Б. Талески“ бр. 117, Прилеп. (2829)

Свидетелства за III и IV година и диплома на име Благоја Јованоски, ул. „М. Ацев“ бр. 69, Прилеп. (2830)

КОНКУРСИ

ИСПРАВКА

Во Конкурсот на Институтот за поделство и градинарство — Скопје, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 38 од 14 декември 1979 година, на страна 835, испуштен е следниот текст:

„Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето“.

Конкурсната комисија на Фабриката за вештачки брусев, брусно платно и хартија „ИДНИНА“ — Кратово, врз основа на донесената одлука на Работничкиот совет на работната организација,

распишува ПОВТОРЕН КОНКУРС

за извршување на работите и работните задачи со посебни овластувања и одговорности:

1. Комерцијален директор — избор,
2. Директор на општо-кадровски и правен сектор — избор,
3. Секретар на работната организација — реизбор,
4. Директор на погон одржување — избор

УСЛОВИ: Покрај општите услови предвидени во Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— кандидатот под точка 1 — комерцијален директор треба да има завршено економски факултет II степен и 3 години работно искуство;

— кандидатот под точка 2 — директор на општи-кадровски сектор треба да има завршено правен факултет II степен и 3 години работно искуство;

— кандидатот под точка 3 — секретар на работната организација треба да има завршено правен факултет II степен и 3 години работно искуство.

— кандидатот под точка 4 директор на погон одржување, треба да има машински факултет II степен и 3 години работно искуство.

Кандидатите да имаат морално-политички способности.

Кандидатите кон молбата да ги достават следните документи:

препис од дипломата, биографија и потврда за работното искуство.

личниот доход се определува според мерилата од Правилникот за личните доходи на работниците при фабриката „ИДНИНА“ — Кратово.

Молбите се поднесуваат до Фабриката „ИДНИНА“ — Кратово, со дознака „конкурсна комисија“.

Некомплетираните молби нема да бидат земени во разгледување.

Конкурсот останува отворен 30 дена од денот на објавувањето.

(501)

Врз основа на член 61 и 62 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 35/73) и член 1 од Законот за измени на Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 47/74),

СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ
бул. АВНОЈ бр. 155, Нови Београд

распишува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изведување на работите за изградба на оперативнo плато на граничниот премин Ново Село — Струмица

1. Ориентационата пресметковна вредност на градежните и инсталатерските работи изнесува 957.000 динари.

2. Јавното наддавање ќе се одржи на 18. I. 1980 година во 10 часот во просториите на Царинарницата Гевгелија.

3. Лицитациониот елаборат со „Посебни услови“ може да се земе во Царинарницата Гевгелија секој работен ден од 8 до 14 часот, кога може да се разгледа и инвестиционо-техничката документација.

4. Понудата мора да биде дадена на лицитациониот елаборат приготвен од инвеститорот и не смее да биде непотполна, преправена или дополнувана.

5. Понудите што ќе стигнат по рокот одреден за јавното наддавање, ќе се сметаат за неблагоприятни и нема да се земаат предвид при разгледувањето.

6. Понудувачите кон понудата треба да достават потпишани и заверени „Посебни услови“ што се составен дел на лицитациониот елаборат.

7. Со понудата треба да се даде рок за завршување на работите, зашто истиот ќе има влијание врз изборот на најповолен понудувач.

Понудите се доставуваат писмено во два затворени коверта „Понуда за јавно наддавање“ и „Документација за јавно наддавање“, со назнака „не отворај“, а најдоцна до 17 јануари 1980 година до 10 часот.

Ковертот со документацијата мора да содржи и изјава за прифаќање на „Посебните усани за градење“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/77).

При изборот на најповолен изведувач, покрај понудената цена, инвеститорот ќе ги земе предвид и останатите елементи на поволност.

За резултатите од јавното наддавање инвеститорот ќе донесе одлука во рок од 20 дена од денот на одржувањето и за тоа писмено ќе ги известите учесници.

(500)

СОДРЖИНА

Страна

513	Републички буџет за 1980 година — —	885
514	Закон за извршување на Републичкиот буџет за 1980 година — — —	914
515	Измени на Републичкиот буџет за 1979 година — — — — —	916
516	Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжителен заем за обезбедување постојани средства на Фондот на федерацијата за кредитирање побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година —	916
517	Закон за изменување и дополнување на Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања	917
518	Резолуција за политиката на остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година во 1980 година — — — — —	917
519	Одлука за разрешување и избор на претседател и судии на Уставниот суд на Македонија — — — — —	925
520	Одлука за разрешување судии на Врховниот суд на Македонија — — — — —	926
521	Одлука за разрешување заменик на окружниот јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Битола — — —	926
522	Одлука за разрешување судија на Окружниот стопански суд во Битола — — —	926
523	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на индивидуален работоводен орган на Етнолошкиот музеј на Македонија — — —	926
524	Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Штип — — —	927
525	Одлука за давање согласност на висината на стапката за основниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување — — —	927
526	Одлука за давање согласност на фиксниот износ и стапката на придонесот за старосно осигурување на земјоделците за 1980 година — — — — —	927
527	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 63/79 од 7 ноември 1979 година — — —	927
528	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 173/79 од 31 октомври 1979 година — — —	928
529	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 111/79 од 22 ноември 1979 година — — —	929